



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 26 мај 1976
Скопје
Број 17 Год. XXXII

Претплата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

161.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 5 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна се прости на:

1. Симка Апостолова Кузманова, од Титов Велес,
2. Мичо Методија Робев, од Скопје,
3. Ирена Едвард Робева, од Скопје.

II

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Рефик Веат Велија, од с. Форино,
2. Софре Никола Настевски, од Скопје,
3. Љупчо Душан Илиевски, од Скопје,
4. Милисав Ристо Талевски, од Прилеп,
5. Трајко Јордан Поповски, од Демир Хисар,
6. Никола Блажо Петрушевски, од Скопје,
7. Љубомир Коце Кузмановски, од с. Уланци,
8. Алили Кемал Беќир, од с. Порој.

III

Изречената казна се намали за 6 месеци на:

1. Лазо Иље Мишков, од с. Сетино,
2. Ѓорѓи Илија Стефановски, од Скопје.

IV

Изречената казна се услови за 1 година на:

1. Љиљана Цане Ѓорѓиевска, од Крива Паланка,
2. Цемаил Абдула Шаќиров, од Скопје,
3. Митко Благој Анастасов, од Делчево,
4. Томе Коста Коровеш, од Охрид,
5. Борис Ѓорѓи Ѓорѓиев, од Делчево.

V

Изречената казна се услови за 2 години на:

1. Пано Коле Шалев, од Скопје,
2. Драгослав Ване Коцев, од Кавадарци.

VI

Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 година на:

1. Павле Јордан Лазаревски, од Гостивар,
2. Огњан Јордан Ристов, од с. Јакимово.

VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-246
5 мај 1976 година
Скопје

Член на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

162.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72) и точка 1 од Одлуката за начинот на формирање на цените за прехранбени производи и за вештачки ѓубриња во прометот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА

1. Цените на вештачките ѓубриња од домашно производство, односно од увоз, во прометот на големо и на мало се формираат калкулативно.

2. Организациите на здружениот труд, што вршат промет на големо и промет на мало на вештачки ѓубриња, за покривање на своите трошоци во прометот можат да засметуваат вкупна маржа најмногу до 6,5% на набавната цена која се однесува за сите учесници во прометот (за увозникот, за прометот на големо и за прометот на мало).

Маржата од ставот 1 на оваа точка се засметува на набавната цена на вештачките ѓубриња.

Како набавна цена во смисла на оваа одлука, се подразбира фактурната цена зголемена за зависните трошоци.

Како фактурна цена се подразбира износот засметан во фактурата на добавувачот (него фактурна цена).

Како зависни трошоци се подразбираат трошоците за натовар и растовар, трошоците за транспортот од складот на добавувачот до складот на купувачот, трошоците на транспортот од складот на купувачот до неговите продавници, односно продажните места, ако тие се оддалечени повеќе од 10 км. од складот и трошоците на осигурувањето на стоката во транспортот.

Како зависни трошоци за вештачките ѓубриња од увоз можат да се засметуваат само зависните трошоци што ќе настанат по испораката франко југословенска граница.

3. Организациите на здружениот труд што вршат промет на вештачки ѓубриња, за набавените количини на вештачките ѓубриња вон сезона по несезонски цени, можат да ги продаваат во сезоната по сезонски цени, формирани со примена на маржа на набавна сезонска цена.

4. Не се смета за зголемување на маржата износот на позитивната разлика во цените што ја пресметуваат организациите на здружениот труд, како разлика помеѓу постојната продажна цена на залихите и продажната цена на вештачките ѓубриња, што се набавени подоцна, ако таа разлика во цени се пресметува и внесува на посебна сметка за разграничување (сметка од групата 29), која може да се користи за покривање на негативните разлики во цени.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1123/1
29 април 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

163.

Врз основа на член 6, став 4 од Законот за Републичкиот буџет за 1976 година („Службен весник на СРМ“ бр. 46/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОДДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Од сопствените приходи што републичките органи ќе ги остварат од извршените услуги во 1976 година, намалени за материјалните расходи направени за остварување на тие приходи, им се отстапува дел од 40% на самостојно располагање.

2. Средствата од претходната точка одделните органи можат да ги користат за следниве намени:

а) Републичката геодетска управа, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Републичкиот завод за статистика и Клубот на делегатите:

— 60% за набавка на опрема; и

— 40% за додатно стимулирање на вработените.

б) Републичкиот завод за техничка соработка:

— 80% за набавка на опрема; и

— 20% за додатно стимулирање на вработените.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-975/1
23 април 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

164.

Врз основа на член 23 од Законот за Републичкиот буџет за 1976 година („Службен весник на СРМ“ бр. 46/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1976 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распределба на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1976 година („Службен весник на СРМ“ бр. 9/76), во точката 1 по потточката 9), се додава нова потточка која гласи:

„10) Извршен одбор за изградба на споменикот во Крушево

— за изградба на Споменикот
— на Национално-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево 4.040.000 дин.“

2. Во точка 1, потточка 10), која станува 11), износот „8.520.000“ се заменува со износот „4.480.000“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1197/1
29 април 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

165.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВИТОКОТ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1976 ГОДИНА

1. Делот од приходот на организацијата на здружениот труд за приредување игри на среќа — Лотарија на Македонија, наменет за финансирање на социјално-хуманитарните дејности и за развој на физичката култура, во вкупен износ од 27.047 илјади динари, се распределува:

	во 000 динари
а) За социјално-хуманитарните дејности	10.582
— Сојуз на здруженијата на борците од НОВ на СРМ	1.151
— Црвен крст на Македонија	1.080
— Сојуз на друштвата на ментално неразвиените лица во СРМ	
1) за редовна дејност	867
2) за работни простории на социјално-хуманитарните организации	3.500
— Сојуз на слепите на СРМ	867
— Сојуз на глувите на СРМ	867
— Сојуз на трудовите инвалиди на СРМ	372
— Совет за грижи и воспитување на децата на СРМ	372
— Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите на СРМ	301
— Народна техника на СРМ	230
— Сојуз за борба против алкохолизмот и наркоманијата	230
— Здружение на дистрофичарите на СРМ	160
— Здружение на цивилните инвалиди од војната	230
— Сојуз на друштвата на дефектолозите на СРМ	124
— Здружение на социјалните работници на СРМ	89
— Здружение на клубовите на лекувани алкохоличари	89
— Здружение за помош на лица заболени од мултиплекс-склероза	53
б) За развотокот на физичката култура за изградба на објекти	10.876
в) За фудбалскиот сојуз на Југославија за користењето на календарот на натпреварување (10% од планираниот промет на спортската прогноза)	5.589

2. Средствата од точка 1 под б) Лотаријата на Македонија ќе им ги уплатува на заедниците на физичката култура во општините, сразмерно на учеството во остварената уплата на спортската

прогноза, кои ќе се користат за изградба, опремување и инвестиционо одржување на објектите за физичка култура.

3. Ако Лотаријата на Македонија не го оствари финансискиот план за 1976 година, на организациите од точката 1 на оваа одлука сразмерно ќе им бидат намалени средствата утврдени со оваа одлука.

4. Ако Лотаријата на Македонија оствари приход поголем од износот утврден со финансискиот план за 1976 година, разликата на повеќе остварениот приход ќе им биде распределена на организациите од точката 1 на оваа одлука според нивното учество во користењето на средствата распределени со оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 12-979/1
23 април 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

166.

Врз основа на член 7, став 1 од Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЛОТАРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1976 ГОДИНА

1. Приходот што ќе го оствари организацијата на здружениот труд за приредување игри на среќа — Лотаријата на Македонија во 1976 година, по одбивањето на износот за исплата на добивките, се распределува на следниве корисници:

	Распоредено во %		
	За финансирање на социјално-хуманитарните дејности	За развој на физичката култура и Фудбалскиот сојуз на Југославија	За работење на Лотаријата на Македонија и Заседницата на Југословенската лотарија
1. Од редовната, вонредната и експрес лотаријата	56,00	—	44,00
2. Од Спортската прогноза	—	56,00	44,00
3. Од приходите на Лото	28,00	28,00	44,00

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 12-978/1
23 април 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

167.

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за начинот на пополнување на работни места со неполно работно време („Службен весник на СРМ“ бр. 28/69, 35/69 и 24/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА СО НЕПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата претседател на Републичката комисија за давање согласност за пополнување на работни места со неполно работно време, поради истечување на мандатот на Душко Ѓорѓиев.

II. За претседател на Републичката комисија за давање согласност за пополнување на работни места со неполно работно време се именува:

Милан Хорват, член на Извршниот совет и републички секретар за труд.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-818/1
25 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

168.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), а во врска со член 122 став 1 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува од должност потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи Александар Отљански, во смисла на член 122 став 1 од Законот за внатрешни работи, поради остварување право на старосна пензија, сметано од 31. 12. 1975 година.

2. Со ова решение се заменува решението на Извршниот совет бр. 12-33/1 од 29. 12. 1975 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-33/2
29 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

169.

Врз основа на член 10 од Општествениот договор за висината и начинот на здружување и користење на средствата насочени за позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците од Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 1/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА НАСОЧЕНИ ЗА ПОЗАБРЗАНО РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

I. За членови на Заедничката комисија за распределба на здружените средства насочени за позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците во Народноослободителната војна, со мандат од 4 години, се именуваат:

1. Љубомир Пејовски, помошник на генералниот директор на Службата на општественото книговодство — Скопје;

2. Панче Миркуловски, претседател на Комисијата за работни и животни услови на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-819/1
25 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

170.

Врз основа на член 9 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА КИНОТЕКАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За индивидуален работоводен орган на Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија, се именува

— Атанас Петровски, филмски работник од Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-822/1
25 март 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

171.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 12. IV. 1976 година донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 1976 ГОДИНА

Член 1

Средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) што се формираат преку Републичкиот буџет во износ од 10 милиони динари ќе се употребат за учество во инвестиционите зафати со кои се создаваат инфраструктурни услови за развој на недоволно развиените краишта.

Член 2

Со средствата од Републичкиот фонд ќе бидат потпомогнати инвестиционите зафати за: модернизација и реконструкција на патиштата од IV ред; рударски истражувања; електрификација на селски населби; изградба на училишен простор за основно образование; изградба на водоводи во селата; изградба на амбулантно-поликлинички објекти; пошумување на голините, кредитирање на студентите во високите школи и за изработка на урбанистички планови на селските населби.

Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука ќе можат да се користат само како дел од 35% од вредноста на инфраструктурните зафати, во сите недоволно развиени општини со исклучок, за вложувањата на подрачјето на општината Македонски Брод и во пограничните населби каде учеството може да изнесува до 45%.

Член 4

Користењето на средствата од Републичкиот фонд за утврдените намени во оваа одлука се врши во сразмера со делот на средствата од другите извори според конструкцијата на финансирањето.

Стопанската банка — Скопје ги извршува финансиските работи и се грижи за спроведување на одредбата од претходниот став.

Член 5

Корисници во смисла на членот 3 од оваа одлука се организациите на здружениот труд, интегресните заедници, собранијата на општините и други правни лица преку кои се реализираат инфраструктурните зафати.

Член 6

Собранијата на општините од недоволно развиените краишта при определувањето на корисниците ќе се грижат за заедничко и функционално решавање на проблемите од областа на инфраструктурата со соседните општини односно на поширокиот простор на Републиката.

Член 7

За користење на средствата од членот 1 од оваа одлука се утврдува рамковен лимит на средства по општини.

Износите на средствата по општини во основа се утврдуваат диференцирано во зависност од достигнатиот степен на стопанската развиеност на краиштата и населението.

Степенот на стопанската развиеност на краиштата се утврдува според критериумите кои беа применети при донесувањето на Законот за краишта чиј развој ќе се кредитира од средствата на Републичкиот фонд.

Член 8

За обезбедување на порамномерна распределба на средствата во понеразвиените и помалите општински дел во висина од 25% од средствата се распределуваат подеднакво на сите општини.

Член 9

Врз основа на одредбите од член 7 и 8 од оваа одлука, се утврдува следната распределба на средствата по општини и тоа:

Вкупно:	Износ во 000 динари
Берово	420
Брод	560
Виница	460
Гостивар	1.630
Дебар	400
Демир Хисар	430
Кичево	870
Кратово	420
Крива Паланка	660
Крушево	360
Радовиш	500
Ресен	470
Струга	960
Тетово	1.860

Член 10

Средствата на Републичкиот фонд за намените утврдени со оваа одлука се доделуваат без обврска на враќање.

Член 11

Средствата до висина на износите утврдени со членот 9 општините самостојно ги распределуваат

за учество во финансирањето на зафатите определени во член 2 од оваа одлука.

Општините од недоволно развиените краишта со свои одлуки ги утврдуваат и корисниците на средствата.

Член 12

Со цел да се овозможи реализација и ефектуирање на зафатите во текот на годината средствата за учество ќе се пренесат до крајот на првото полугодие во филијалите на Стопанската банка — Скопје, каде се остваруваат редовните буџетски средства на општините.

Член 13

Во рамките на износите утврдени со член 9 и условите од член 3 од оваа одлука, филијалите на Стопанската банка — Скопје ќе им обезбедуваат средства на корисниците во сразмера со ангажираните средства од другите учесници во финансирањето.

Член 14

Средствата утврдени со оваа одлука ќе претставуваат составен дел од вкупните средства кои со посебна одлука ќе се распределат за период од 1976 до 1980 година.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Претседател

на Управниот одбор на Фондот,

Мито Пејовски, с. р.**ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ****184.**

Заради спроведување на задачите утврдени со Резолуцијата за економскиот и социјалниот развој на Социјалистичка Република Македонија во 1976 година („Службен весник на СРМ“, број 47/75), а врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините во СР Македонија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ВИСИНАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ ВО 1976 ГОДИНА

Член 1

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините во СР Македонија (потписници), се согласија, заради остварување на целите и задачите на политиката утврдена со Резолуцијата за економскиот и социјалниот развој на СР Македонија во 1976 година, со своите мерки и активности да обезбедат побавен пораст на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во општините од номиналниот пораст на општествениот производ, на начин утврден со одредбите на овој договор.

Член 2

Средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во 1976 година во одделни општини ќе изнесуваат најмногу до:

1. Берово	35,7	мил. динари
2. Битола	260,8	„ „
3. Брод Македонски	21,0	„ „

4. Валандово	21,9	„ „
5. Виница Македонска	26,2	„ „
6. Гевгелија	83,1	„ „
7. Гостивар	115,5	„ „
8. Дебар	33,1	„ „
9. Делчево	44,1	„ „
10. Демир Хисар	22,9	„ „
11. Кавадарци	90,0	„ „
12. Кичево	71,5	„ „
13. Кочани	90,9	„ „
14. Кратово	22,3	„ „
15. Крива Паланка	44,4	„ „
16. Крушево	21,1	„ „
17. Куманово	190,0	„ „
18. Неготино	50,2	„ „
19. Охрид	125,4	„ „
20. Прилеп	206,2	„ „
21. Пробиштип	33,3	„ „
22. Радовиш	46,8	„ „
23. Ресен	46,4	„ „
24. Свети Николе	46,7	„ „
25. Скопје	1.431,7	„ „
26. Струга	88,1	„ „
27. Струмица	165,3	„ „
28. Тетово	222,2	„ „
29. Титов Велес	176,0	„ „
30. Штип	120,9	„ „

Износите на средствата, по општини, од претходниот став се утврдени врз основа на податоците за средствата за општата и заедничката потрошувачка според образецот Б-2 за 1975 година, пренесените средства од претходната година и општите дополнителни средства за 1975 година намалени за средствата што се издвоени според Законот за ограничување на средствата за општата, заедничката и другата потрошувачка во 1975 година („Службен весник на СРМ“, број 27/75), зголемени за 14,5%.

Во општината во која средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во 1976 година се остварени со пораст понизок од 15% во однос на 1974 година, при планирањето на овие средства за 1976 година како основа можат да го земат остварувањето на средствата од 1974 година зголемено со пораст од 15%.

Член 3

Под средства за општа и заедничка потрошувачка, во смисла на член 2 од овој договор се сметаат вкупните средства што служат за задоволување на општите и заедничките општествени потреби што се финансираат преку:

1. Буџетите на општините;
2. Самоуправните интересни заедници на основното образование;
3. Самоуправните интересни заедници на културата;
4. Самоуправните интересни заедници на физичката култура;
5. Самоуправните интересни заедници за социјална заштита;
6. Самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување;
7. Самоуправните интересни заедници на вработувањето; и
8. Самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата.

Член 4

Одредбите на овој договор не се однесуваат на средствата за финансирање на општествените дејности од страна на граѓаните (самопридонеси и партиципации), на средствата од придонесот за стапбена изградба, на средствата од придонесот (надомест) за користење на градско земјиште, на средствата за заедниците на здравственото осигурување на земјоделците, на средствата на заедниците на здравственото осигурување на самостојните занаетчи, угостители и превозници, на средствата наменети за развојни програми на општонародната одбрана, на средствата наменети за програма за модернизацијата на службата за внатрешни работи, на средствата на општината на Град Скопје наменети за финансирање на обврските според Законот за образување општини во Град Скопје и за утврдување на нивните подрачја, на средствата, наменети за солидарно отстранување на последиците од елементарни непогоди и на средствата наменети за патното стопанство и за водостопанството.

Член 5

Во рамките на утврдените средства со член 2 од овој договор, собранијата на општините, преку политика на диференциран пораст, ќе обезбедат побрз пораст на средствата за финансирање на образованието, социјалната заштита, општествената заштита на децата и валоризација на трошоците за боледување, за породилно отсуство и на другите надоместоци.

Член 6

Заради реализирање на политиката за формирањето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка за 1976 година на ниво на општината, потписниците на овој договор се обврзуваат да преземат мерки за усогласување на инструментите за формирањето на средствата за оваа потрошувачка, водејќи притоа сметка да не се зголемат обврските на организациите на здружениот труд од областа на стопанството.

Член 7

Потписниците на овој договор се согласија, во рамките на утврдените средства за општата и заедничката потрошувачка од член 2 на овој договор, да обезбедат изработка и утврдување на биланси за планираните средства за општата и за-

едничката потрошувачка од носителите на средствата од член 3 на овој договор и своден биланс на тие средства, и за изготвување на извештаи за извршување на тие биланси според единствената методологија, која е пропишана во Правилникот за начинот за водење евиденција и за начинот за изработка на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и за извештајот за извршувањето на тој биланс („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 33/75 и 9/76 год.).

Заради поефикасно следење и контрола на остварувањето на договорената политика за општата и заедничката потрошувачка во 1976 година, билансите од став 1 на овој член ќе се разработат по тримесечја.

Билансите од претходниот став ќе се достават до Републичкиот секретаријат за финансии и до надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство до 31 март 1976 година.

Член 8

Со билансите од член 7 на овој договор ќе се утврди динамиката на користењето на средствата за општата и заедничката потрошувачка која може да изнесува:

— за период јануари — март	до 22%,
— за период јануари — јуни	до 47%,
— за период јануари — септември	до 72%,
— за период јануари — декември	до 100%.

Член 9

Потписниците на овој договор се согласија, во согласност и во рамките на средствата утврдени со овој договор, во општините да склучат договори со самоуправните интересни заедници од член 3 на овој договор, со кој ќе се утврди вкупниот обем на средствата за 1976 година за буџетот и за секоја самоуправни интересна заедница поодделно.

Составен дел на договорот од претходниот став се и билансите што корисниците на средствата ги составуваат според член 7 од овој договор, разработени по тримесечја.

Член 10

Потписниците на овој договор се согласија, во договорите што ќе се склучат на ниво на општините (член 9 на овој договор) да се овласти надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство да го следи применувањето на договорот и да го контролира остварувањето на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка поодделно за секој корисник на општествени средства.

Ако Службата на општественото книговодство, врз основа на билансите на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и нивната изработка по тримесечја и тримесечните извештаи за извршување на билансите, утврди дека остварените вкупни приходи на поодделен корисник се над утврдените приходи, Службата на општественото книговодство повеќе уплатените средства ќе ги издвојува на посебни сметки.

Член 11

Користењето на издвоените средства на посебни сметки, според членот 10 став 2 од овој договор ќе се регулира со одделен договор што го склучуваат потписниците на овој договор.

По исклучок, издвоените средства на посебни сметки на ниво на општината на град Скопје, можат да се употребат за финансирање на обврските според Законот за образување општини во град Скопје и за утврдување на нивните подрачја („Службен весник на СРМ“, бр. 8/76).

Член 12

Потписниците на овој договор се согласија, доколку бидат исполнети условите за валоризација на порастот на приходите за општата и заедницата потрошувачка, во согласност со Резолуцијата, валоризацијата да се изврши врз основа на податоците за порастот на цените вкупно за Југославија за 6 односно за 9 месеци во 1976 година.

Член 13

Изменување и дополнување на овој општествен договор може да се врши според постапката по која е и склучен.

Член 14

Овој договор е потпишан на 15 април 1976 година, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ПОТПИСНИЦИ:

1. За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — д-р Вулнет Старова, потпретседател на Извршниот совет
2. За Собранието на општината Берово, Пачемски Јован, потпретседател на Собранието на општината Берово
3. За Собранието на општината Битола, Владимир Балтовски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општината Битола
4. За Собранието на општината Македонски Брод, Венче Станковски, претседател на Собранието на општината Македонски Брод
5. За Собранието на општината Валандово, Митко Ташевски, член на Извршниот совет на Собранието на општината Валандово
6. За Собранието на општината Веница Македонска, Славчо Митев, раководител на Управата за приходи при ОС — Веница Македонска
7. За Собранието на општината Гевгелија, Глигор Дајлиев, потпретседател на Собранието на општината Гевгелија
8. За Собранието на општината Гостивар, Ратко Димитриевски, член на Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар
9. За Собранието на општината Дебар, Нијази Крифца, член на Извршниот совет на Собранието на општината Дебар
10. За Собранието на општината Делчево, Трајан Коцевски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Делчево
11. За Собранието на општината Демир Хисар, Симон Талевски, началник на Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар
12. За Собранието на општината Кавадарци, Јанак Мичев, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци
13. За Собранието на општината Кичево, Љубомир Богоевски, секретар на Извршниот совет на Собранието на општината Кичево
14. За Собранието на општината Кочани, Иван Јорданов, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Кочани
15. За Собранието на општината Кратово, Никола Перовиќ, член на Извршниот совет на Собранието на општината Кратово
16. За Собранието на општината Крива Паланка, Стојко Антовски, секретар на Извршниот совет на Собранието на општината Крива Паланка
17. За Собранието на општината Крушево, Сашо Николовски, член на Извршниот совет на Собранието на општината Крушево
18. За Собранието на општината Куманово, Миодраг Спасовски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Куманово
19. За Собранието на општината Неготино, Владо Тасев, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општината Неготино
20. За Собранието на општината Охрид, Крсте Костоски, член на Извршниот совет и началник на Одделението за финансии при Собранието на општината Охрид
21. За Собранието на општината Прилеп, Јован Миленкоски, член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за финансии
22. За Собранието на општината Пробиштип, Васил Јованов, член на Извршниот совет и началник на Одделението за финансии
23. За Собранието на општината Радовиш, Ристо Пецков, член на Извршниот совет на Собранието на општината Радовиш
24. За Собранието на општината Ресен, Владо Пепелковски, член на Извршниот совет на Собранието на општината Ресен
25. За Собранието на општината Свети Николе, Трајан Тасевски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Свети Николе
26. За Собранието на општината на град Скопје, Јован Цубалевски, потпретседател на Собранието на општината на град Скопје
27. За Собранието на општината Струга, Антоние Јаулевски, член на Извршниот совет и началник на Одделението за финансии
28. За Собранието на општината Струмица, Васил Тасев, претседател на Собранието на општината Струмица
29. За Собранието на општината Тетово, Михајло Маневски, член на Извршниот совет на Собранието на општината Тетово
30. За Собранието на општината Титов Велес, Панче Пановски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Титов Велес
31. За Собранието на општината Штип, Александар Бириќ, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Штип

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

185.

Врз основа на член 21 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 6. V. 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Височината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува:

— со стапка од 13% придонес од личен доход од земјоделска дејност, и

— 40 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот.

Член 2

Средствата што ќе се остварат со придонесот ќе се распределат:

— 74% за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— 26% за подмирување на другите права и обврски од здравственото осигурување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Бр. 02-18336/1

7 мај 1976 година

Скопје

Претседател,
Крсте Сарџовски, с. р.

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — РЕСЕН

186.

Врз основа на член 19, став 1, точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Ресен, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 7. 5. 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1 до 8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 3,3%, применувана на доходот и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државните органи и служби распоредени во областите 9 до 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се должни да плаќаат придонес по стапка од 5% применувана на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Член 3

Обврзници на придонес од личниот доход по стапка од 5%, применувана на бруто личниот доход, се работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 5% е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Социјалистичка Република Македонија за пензионерите и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од доходот се врши според прописите за данокот на доходот на основните организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, а од личниот доход според прописите за даноките на граѓаните.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1976 година.

Бр. 01-220/1

7 мај 1976 година

Ресен

Претседател на Собранието,
Лазе Тутковски, с. р.

СИЗ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — КРИВА ПАЛАНКА

187.

Врз основа на член 9, точка 3 и член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 21, точка 3 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за основно образование — Крива Паланка, Собранието на Заедницата, на својата седница одржана на 28 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход за финансирање на основното образование за 1976 година се утврдуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 5,00%;

2. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 5,00%;

3. придонес од личен доход од занаетчиска дејност — по стапка од 6,00%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 мај 1976 година.

Бр. 150

30 април 1976 година

Крива Паланка

ОСИЗ за основно образование,
Претседател на Собранието,
Златко Стојановски, с. р.

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — ТЕТОВО

188.

Врз основа на член 5, точка 7 од Статутарната одлука на Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Тетово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 3% применувана на доходот и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето — Тетово.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државните органи и служби распоредени во областите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се должни да плаќаат придонес по стапка од 4% применувана на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметка на Заедницата на станувањето — Тетово.

Член 3

Обврзници на придонесот од личен доход по стапка од 4%, применувана на бруто личниот доход, се работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 4% е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Социјалистичка Република Македонија, за пензионерите и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од доходот се врши според прописите за данокот на доход на основните организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, а од личниот доход според прописите за даноките на граѓаните.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1976 година.

Бр. 07-278/1

19 април 1976 година

Тетово

СИЗ на станувањето —

Тетово

Претседател,

инж. **Божана Ѓорѓевска**, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

189.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 25, став 22 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на заедничка седница на трите собори, одржана на 30 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ

Член 1

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен за лековите за чија примена е потребна интервенција од стручен здрав-

ствен работник, осигурените лица плаќаат по 3,00 (три) динари по еден лек препишан на рецепт и набавен во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, без обзир на цената — вредноста на издадениот лек.

По исклучок, ако препишаниот лек е под вредноста од 3,00 динари, осигурените лица ја плаќаат целосно продажната вредност на лекот.

Член 2

Учество во трошоците од претходниот член (партиципација) не плаќаат осигурените лица на кои лековите им се препишани по основ на правото од задолжителни видови на здравствена заштита, како и во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести (член 30 и 32 од Законот).

Член 3

Износот на учеството од член 1 на оваа одлука, осигурените лица го плаќаат веднаш при подигањето на лекот во аптеката односно здравствената работна организација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1976 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи точка 1 од член 3 став 1 од Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствената заштита, број 0402-34/3 од 1 јануари 1973 година.

Број 0205-345/11
30 март 1976 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
— СТРУМИЦА

190.

Врз основа на член 14, став 1, точка 4 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица, а по предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на својата седница, одржана на 23 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните за 1976 год., бр. 02-185/1 од 29 декември 1975 год., објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 6/76 год. член 2 се менува и гласи:

„Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица, за 1976 г. изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 0,80%,

— придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,30%,

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 0,80%,

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 0,80%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и ќе се применува од 1 јануари 1976 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-80/1
23 април 1976 година
Струмица

Претседател,
Томе Андреев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО

191.

Врз основа на член 25, став 1, точка 22 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работници — корисници на услугите, Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржана на 19 ноември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ

Член 1

Се дава согласност за прифаќањето на Договорот заклучен со општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници на територијата на Социјалистичка Република Македонија за начинот на објавувањето на прописите на општествено-политичките заедници односно одлуките на самоуправните интересни заедници врз основа на кои се врши пресметување, запирање и уплатување на даноците и придонесите.

Член 2

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Кратово е согласно општинските прописи врз основа на кои се врши пресметување, запирање и уплатување на даноците и придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, односно од средствата на работните заедници и даноците и придонесите од личните доходи, односно приходите на работниците и граѓаните, да ги објавува во „Службен весник на СРМ“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2727/1
19 ноември 1975 година
Кратово

Зам. претседател,
Добре Ивановски, с. р.

192.

Врз основа на член 25, став 1, точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на делегати на корисници на

услуги — работници и даватели на услуги — работници на организациите на здружениот труд на здравството, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1976 година се определува во висина од 7,5% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствената заштита од 3% и

— стапката на придонесот за правата на здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,5%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување се определува во висина од 0,5% од основницата на остварениот доход.

Посебен придонес за користење на здравствената заштита во странство се определува во висина од 15% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука на деташирани работници во странство.

Посебен придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 на оваа одлука.

Член 2

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Закон) и другите општи акти на Заедницата, основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана на примања на нето лични доходи, односно примања.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износи, како и во случаи кога личните доходи не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство ќе се уплатуваат со еден налог — уплатница.

Член 3

Обврзникот на уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог — уплатница да даде спецификација на уплатен придонес по видови на правата, со ознака на основницата и период за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Член 4

Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Закон и други општи акти на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-3081/1
26 декември 1975 година
Кратово

Зам. претседател,
Добре Ивановски, с. р.

193.

Врз основа на член 25, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на делегатите — корисници на услугите — работници, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основаца на придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватни работодавци личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот се утврдува:

— за неквалификувани работници	1.300 динари,
— за полуквалификувани работници	1.360 динари,
— за квалификувани работници	1.650 динари,
— за висококвалификувани работници	2.050 динари, и
— за домашни помошнички	1.300 динари.

За ученици во стопанството, односно ученици на училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватен работодавец основаца е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година	200 динари,
— за втора година	300 динари,
— за трета година	500 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 01-3165/1 од 28 декември 1974 година.

Бр. 01-3082/1
26 декември 1975 година
Кратово

Зам. претседател,
Добре Ивановски, с. р.

194.

Врз основа на член 25, став 1, точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и давателите на услуги — работници од организациите на здружениот труд на здравството, одржана на 26 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување:

1. За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 11% на катастарскиот приход во кој се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 7,5%, и

— стапка на придонесот за правата кои Заедницата сама ги утврдува од 3,5%.

б) по 40,00 динари годишно за секое осигурено лице, во кои се содржани:

— износ од 20,00 динари годишно за задолжителни видови на здравствената заштита;

— износ од 10,00 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува; и

— износ од 10,00 динари за санирање на вишок расходи над приходи (кусок) од претходна година.

2. За осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 100,00 динари за домаќинство во кој износ се содржани:

— износ од 70,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 30,00 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-3085/1

26 декември 1975 година
Кратово

Зам. претседател,
Добре Ивановски, с. р.

195.

Врз основа на член 25, став 1, алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 25, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Заедницата со рамноправно учество на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, на седницата одржана на 26 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ

Член 1

Како основаца за пресметувањето и плаќањето на придонесите за здравственото осигурување на самостојните занаетчии, угостители, адвокати и

автопревозници служи даночната основица (личен доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходна година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година, која не може да изнесува помалку од минималниот личен доход во Републиката за тековната година.

Член 2

За самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници, на кои не им се утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување ќе служи паушалниот износ односно минималниот личен доход во Републиката за тековната година.

Член 3

Ако даночната основица (личен доход) не е утврдена за дел од календарската година поради што дејноста не е обавувана за целата година, како основица ќе служи привремено минималниот личен доход определен за тековна година, до конечно утврдување на даночната основица.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-3084/1

26 декември 1975 година

Кратово

Зам. претседател,

Добре Ивановски, с. р.

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — КРАТОВО

196.

Врз основа на член 5, став 1, точка 8 и член 15, став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74), член 14 од Статутот на СИЗ на станувањето — Кратово, Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Кратово, на својата редовна седница одржана на 3 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи рас-

поредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонеси по стапка од 4⁰/₀ применувана на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметката на Самоуправната интересна заедница на станувањето.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државните органи и служби распоредени во областите од 9—0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонеси по стапка од 4⁰/₀ применувана на бруто личен доход и да го внесуваат на сметката на Самоуправната интересна заедница на станувањето.

Член 3

Обврзници на придонесот од личниот доход по стапка од 4⁰/₀ применувана на бруто личниот доход се и работници вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 4⁰/₀ е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Социјалистичка Република Македонија, за пензионерите и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личниот доход се врши во согласност со член 15 и 16 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето, („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74), а во врска со член 13 од Законот (сојузен) за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општина Кратово“.

Бр. 732

3 април 1976 година

Кратово

Претседател
на СИЗ на станувањето — Кратово,
Јаким Симонов, с. р.

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО

197.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 39/72, 3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75) и член 244 од Статутот на општината Тетово, Собранието на општината Тетово, на заедничката седница на Соборот на здружениот труд, Соборот на месните заедници и Општествено-политичкиот собор, одржана на 9 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На подрачјето на општината Тетово се воведуваат следните општински даноци:

1. данок од личен доход од земјоделска дејност;
2. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
3. данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност;

4. данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
5. данок на приходи од згради;
6. данок на добивка од игри на среќа;
7. данок на приход од имот и имотни права;
8. данок на наследство и подарок;
9. данок на згради; и
10. данок на имот.

Член 2

Даноците од членот 1 од оваа одлука се плаќаат според одредбите на Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите на оваа одлука.

П. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 3

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се прогресивни и различни по групи на катастарски општини во зависност од квалитетот на земјата, начинот на обработката и реализацијата на производството, комуникацијата, близината на пазарот и другите околности.

Катастарските општини на подрачјето на општината за утврдување на стапките во смисла на претходниот став, а согласно член 64 од Законот за даноците на граѓаните, се распоредуваат во три групи и тоа:

1. Во првата катастарска група спаѓаат следните катастарски општини: Тетово, Жилче, Јанчиште, Пирок, Радиовце, Долно Палчиште, Жеровјане, Камењане, Палатица, Саракино, Сгримница, Боговиње, Желино, Брвеница, Голема Речица, Мала Речица, Горно Седларце, Долно Седларце, Порој, Сиричино, Туденце, Шемшово, Пришовце, Раотинце, Ратае, Копанце, Требош, Фалише, Цепчиште, Непроштено, Подбреѓе, Глоѓи, Слатино, Теарце, Лешок, Прељубиште, Јегуновце, Озормиште и Отушиште.

2. Во втората катастарска група спаѓаат следните катастарски општини: Вратница, Доброште, Синичане, Стенче, Теново, Волковија, Милетино, Чифлик, Блаце, Групчин, Добарце, Долна Лешница, Орашје, Нераште, Одри, Челопек, Беловиште, Копачин Дол и Лавце.

3. Во третата катастарска група — ридско планински — спаѓаат следните катастарски општини: Брезно, Варвара, Јажинце, Раковец, Селце Кеч, Урвич, Јеловјане, Новаке, Ново Село I, Ново Село II, Рогле, Седларево, Церово, Горна Лешница, Гургурница, Ларце, Луковица, Бозовце, Бродец, Вејце, Вешала, Гајре, Горно Палчиште, Гермо, Лисец, Селце, Рогачево, Сетоле, Старо Село, Отуње, Првце, Јеловник, Шипковица, Мерово и Јадоарце.

Член 4

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се:

На основица динари		Стапки		
преку	до	I група	II група	III група
	5.000	7 ⁰ / ₁₀	5 ⁰ / ₁₀	3%
5.000	7.500	8 ⁰ / ₁₀	6 ⁰ / ₁₀	4%
7.500	10.000	9 ⁰ / ₁₀	7 ⁰ / ₁₀	5%
10.000	12.000	10 ⁰ / ₁₀	8 ⁰ / ₁₀	6%
12.500	15.000	11 ⁰ / ₁₀	9 ⁰ / ₁₀	7 ⁰ / ₁₀
15.000	17.500	12 ⁰ / ₁₀	10%	8 ⁰ / ₁₀
17.500	20.000	13 ⁰ / ₁₀	11 ⁰ / ₁₀	9%
преку	20.000	14%	12 ⁰ / ₁₀	10 ⁰ / ₁₀

Член 5

Привремено се ослободува од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност, во

смисла на член 55 од Законот за даноците на граѓаните, земјиштето на кое ќе се насадат:

- нови лозја на лозарска почва за 4 години
- малини и рибизли за 3 години
- кајсии и праски за 5 години
- јаболкници, круши, дуњи, сливи, цреши и друго овошје за 8 години
- костени и ореви 12 години

Листопадни и четинарски шуми:

- багем, врба, топола, и друга шума од низок раст за 5 години
- брест и јасен за 8 години
- други видови дрвја за 10 години

Член 6

Се ослободуваат од плаќање на општински данок од личен доход од земјоделска дејност обврзници во третата група ридско-планински подрачја, кои немаат во домаќинството машки членови под 60 години, односно женски под 55 години, ако немаат други приходи освен приходи од земјоделството.

Правото за ослободување од плаќање на данок од земјоделска дејност предвидено во членовите 5 и 6 се утврдува врз основа на писмено барање на обврзникот, кое тој го поднесува до надлежниот орган на Собранието најдоцна до 15 февруари во годината за која се врши облогот, а кој поднесок ќе важи и за наредните години.

Член 7

На површините чија плодност се подобрила со вонредни трошоци и работа на сопственикот со над 30% (регулација, заштита од поплави, исушување, наводнување, заштита од порои, калцификација и мелиорација на кисела земја и други мелиоративни мерки), обврзникот данокот од личен доход од земјоделска дејност ќе го плаќа според катастарскиот приход на земјата пред извршување на мелиоративните мерки уште за 15 години.

Член 8

Обложениот данок на земја дадена под закуп на организација на здружен труд, за земјоделско производство во време подолго од 3 години се намалува за првите 3 години за 30%, а за секоја наредна година уште за по 10%, но вкупното намалување на данокот не може да премине 80%.

Намалувањето на данокот се врши врз основа на писмено барање поднесено од страна на обврзникот. Кон барањето обврзникот е должен да приложи еден примерок од договорот.

Ако договорот се раскине пред договорениот рок, се врши дополнително обложување на данок за изминатите години, според фактичкото траење на договорот за закуп.

Член 9

На индивидуалните земјоделски производители, согласно член 65 од Законот за даноците на граѓаните, а во врска со член 24 од Законот за здружување на индивидуалните земјоделски производители, им се намалува данокот од личен доход од земјоделска дејност за секоја обложна година, и тоа:

1. На даночниот обврзник кој својот труд и средствата за работа ќе ги здружи во организација на здружениот труд и со неа остварува трајна производна соработка за што има склучено писмен договор, во рамките на таа соработка, рамноправно со членовите на работната заедница на организацијата на здружениот труд управува со заедничките работи и одлучува за распределбата на заеднички остварениот доход, во рамките утврдени со договорот и општиот акт на организацијата на здружениот труд — за 40%.

2. На даночниот обврзник кој со организацијата на здружениот труд, врз основа на писмен договор, воспостави кооперативни односи за здру-

жување на средствата за работа и вишокот на своите производи ги пласира преку организацијата на здружен труд — за 30%.

3. На даночниот обврзник кој со организацијата на здружен труд, врз основа на писмен договор, трајно воспостави кооперативни односи за вршење на машински услуги, набавка на репродукциони материјали и друго и вишоците на своите производи ги пласира преку организацијата на здружен труд — за 20%.

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 10

Данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се обложува и плаќа според стварен доход на даночната основица, односно за дел од даночната основица што е до висината на просечните нето лични доходи во општествениот сектор во стопанството во општината, се плаќа по стапка од 1%.

На делот од даночната основица преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор во стопанството во општината се плаќа по стапка:

На делот на основицата преку просечните лични доходи (динари)		Стапка
	до 20.000	2%
од 20.000	до 40.000	4%
од 40.000	до 60.000	6%
од 60.000	до 100.000	8%
	над 100.000	10%

Член 11

Данок во годишен паушален износ од личен доход од вршење на стопанска дејност плаќаат:

— лицата кои претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а повремено вршат стопанска дејност како споредно занимање — во износ од 2.000 динари, а за вршење услуги со трактор, комбајн, вршалица и запрешни возила до 20.000 динари;

— лицата постари од 65 години (мажи) и 55 години (жени), како и лица неспособни за работа со над 49% неспособност, под услов да се занимаваат со услуги, а дејноста да ја вршат сами, како и слепите лица и лицата со инвалидност над 49% под услов да не вработуваат повеќе од 1 работник и да не остваруваат годишен вкупен приход повеќе од просечниот нето личен доход на вработен во стопанството на СР Македонија за претходната година во износ од 3.000 динари;

— лицата кои со одобрение од надлежниот орган вршат стопанска дејност без постојано место на работа до 3.000 динари;

— лицата кои остваруваат приходи од домашни ракотворби до 2.500 динари;

— лицата кои вршат услуги на граѓаните, а не се сметаат како занаетчии, а дејноста ја вршат сами (чистачи на чевли, носачи, сечачи на дрва, мерење со ваги, улични продавачи на костени, семки, кикиритки и слично) до 1.000 динари; и

— други лица во смисла на член 86 од Законот за даноците на граѓаните до 2.500 динари.

Висината на данокот во паушален износ во смисла на претходниот став за секој обврзник се утврдува во зависност од: видот на работата, цената на услугата и производите, условите за работа, капацитетот и техничката опременост, местото каде се врши дејноста, возраста и физичката способност на обврзникот, како и други околности што се од влијание за остварување на приходите.

Член 12

Општински данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, што се плаќа во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, се плаќа и тоа:

— на приходи за извршени услуги на месни заедници и куќните совети по 5%;

— на приходите остварени од продавање на весници, разни публикации, книги, часописи, маркети, разгледници и сл. и приходите од утовар и истовар по 10%;

— на приходите остварени од застапниците на Југословенската лотарија од продавање на лозови, лото, спортски прогнози и слично, застапниците на осигурителните организации, манекените, дублериите, статистите, како и на приходите од повремени работи со сопствена телесна сила (чистачи, копачи и сл.) по 15%;

— на приходите остварени од приредување на забавни игри и забавни колонии — ансамбли по 20%;

— на приходите остварени од товарење и пренос со запрешни возила што ги вршат лицата како споредно занимање по 20%;

— на приходите остварени од останати стопански дејности по 25%; и

— на приходите остварени по основ на договор за дело по 40%.

Член 13

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност лицата кои остваруваат приход од набљудување кај хидрометеоролошките станици, од испалување на противградобијни зрна и од пошмување на голините.

Член 14

Утврдениот паушален износ на данокот за самостојно вршење на стопанска дејност може за време на прекин на дејноста од причини што не зависат од волјата на обврзникот (смрт, болест, војна вежба и слично) да се намали односно отпише данокот, ако прекилот на дејноста трае повеќе од 3 месеци.

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 15

Данокот од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности, за обврзниците што се обложуваат по стварен доход на основицата до висината на просечните нето лични доходи во општествениот сектор во нестопанските дејности во општината, по стапка од 1%.

На делот од даночната основица преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор во нестопанските дејности во општината се плаќа по стапка од:

На делот на основицата преку просечните лични доходи (динари)		Стапка
	до 20.000	2%
од 20.000	до 40.000	4%
од 40.000	до 60.000	6%
од 60.000	до 100.000	8%
	над 100.000	10%

Член 16

Данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност во годишен паушален износ плаќаат и тоа:

— лица кои подучуваат ученици до 1.000 динари;

— дактилографи, стенографи и стено-дактилографи до 1.500 динари;

- вршителите на верски обреди до 2.000 динари;
- музичари кои остваруваат приходи непомалку од граѓаните до 5.000 динари;
- останати дејности до 5.000 динари.

Член 17

Општински данок од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се плаќа во процент од секој поединечно остварен бруто приход се плаќа и тоа:

— на приходите што ги остваруваат судиите — поротници, судските и други вештаци и толкувачи, на приходите на професионалните спортисти кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои не се пресметани и платени данокот и придонесите од личен доход од работен однос, на приходите остварени од преведувачи, стенографи, дактилографи, картографи, стенодактилографи и филмски работници остварени од продуцентски организации, приходите на спортските судии и други лица кои остваруваат приходи од спортски организации по 5%;

- на приходите на музичарите по 10%;
- на приходите остварени од останати нестопански дејности по 25%;
- на приходите остварени по основ на договор за дело — 40%.

Член 18

Се ослободуваат од плаќање данок од личен доход од нестопански дејности лицата кои остваруваат приходи од идеолошко-политички предавања, од предавања од општо народната одбрана и предавања за прва помош.

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 19

Општинскиот данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања се плаќа по стапка и тоа:

— 10% на личните доходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи), препен и превод на тие дела, од научни и стручни дела и превод на тие дела, од дела од областа на ликовната уметност (вајарска, сликарска, графички дела и таписерии), од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од правото на авторот од јавно изведување на музички дела (мали права), од правата на репродуктивни уметници (изведувачи), на сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и технички унапредувања;

— 12% на личните доходи од областа на применетата уметност, индустриското обликување и на делата од областа на ликовната уметност што се користат на рекламна пропаганда, од фотографски дела и од делата на производните дејности слични на фотографии, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и превод на текстови (освен на книжевните, научните и стручните дела и превод на тие дела) објавени во весници, списанија и во други средства за јавно информирање, освен публикациите од забавен жанр, од говорни дела (предавања, говори, беседи и сл.) и од дела од областа на архитектурата;

— 15% на личните доходи од снимени музички дела со средства за механичка репродукција (грамофонски плочи, магнетофонски ленти и сл), од правата на репродукција на уметниците (изведувачи на народната музика, музиката во духот на народното творештво и забавната музика), од текстовите и преводите од текстовите објавени во публикациите од забавниот жанр, во весниците и списанијата, ревиите и слично, од текстовите и преводот на текстовите за конферанси, скечени и сценарија на забавни приредби, од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и други реклами

и на личните доходи од останатите авторски права; и

20% на приходите остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право.

VI. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ

Член 20

Општинскиот данок на приходи од згради се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

На основница (динари)	За станбени згради	Стапки за деловни простории и згради за одмор и закрепнување
од 5.000	до 5.000	10%
	до 10.000	20%
од 10.000	до 15.000	25%
	над 15.000	30%
		20%
		30%
		45%
		60%

Трошоците за управување, одржување и за амортизација на зградите изнесуваат 20% од закупнината.

Член 21

Од даночните обврзници кои во домаќинството немаат други приходи освен приходи од згради, им се дава намалување на обложениот данок од 50%.

Член 22

Општинскиот данок на приходи од згради што се плаќа во годишен пашален износ за наместени соби до 4 легла, ќе се плаќа и тоа:

— за едно легло	— 100 динари
— за две легла	— 200 динари
— за три легла	— 300 динари
— за четири легла	— 400 динари.

Данокот од претходниот став од овој член ќе се намали за 50%, доколку леглата односно собите се издаваат на ученици.

VII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА

Член 23

Општинскиот данок на добивка од игри на среќа се плаќа по стапка од 10%.

VIII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 24

Општинскиот данок на приходи од имот и имотни права се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

Основница (динари)	Стапка
од 10.000	до 20.000
	над 20.000
	до 10.000
	30%
	40%
	20%

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ

Член 25

Општинскиот данок на наследство и подароци се плаќа по следниве стапки и тоа:

Основница (динари)	Стапки	
	II нас. ред	остан. нас. ред.
од 10.000	до 10.000	4%
	до 20.000	6%
од 20.000	до 50.000	8%
од 50.000	до 100.000	10%
од 100.000	до 300.000	15%
	над 300.000	20%
		6%
		8%
		10%
		14%
		19%
		25%

Член 26

Општински данок на наследство и подарок за подарено земјиште или градежни објекти се плаќа по следните стапки:

а) за земјоделско земјиште

На основица (вредност по m ²) (динари)		Стапка
	до 2	4%
од 2	до 4	5%
од 4	до 6	6%
од 6	до 10	7%
од 10	до 15	8%
од 15	до 20	10%
од 20	до 30	12%
од 30	до 40	14%
од 40	до 50	17%
	над 50	20%

б) за градежни објекти

На основица (вредност по m ²)	Стапка		
	за станбени згради	за делов. простор. и згради за одмор	
до 1.000	10%	12%	
од 1000	до 2.000	11%	14%
од 2000	до 3.000	12%	16%
од 3000	до 4.000	14%	18%
од 4000	до 5.000	16%	20%
од 5000	до 6.000	18%	22%
	над 6.000	20%	25%

X. ДАНОК НА ЗГРАДИ

Член 27

Данокот на згради се плаќа по m² корисна станбена површина во годишен износ и тоа:

— за станбени згради по	— 5 динари по 1m ² ,
— за деловни простории по	— 20 динари по 1m ² ,
— за згради за одмор и закреп. по	— 20 динари по 1m ² .

Под корисна станбена површина во смисла на ставот 1 од овој член се подразбира површината на соби, кујни, претсобја, ходници, бањи, простории за остава, внатрешни скали, балкони и лоѓи, визби и гаражи.

Член 28

Од плаќање на данок на згради се ослободуваат сопствениците односно плодуживателите на еден стан со корисна станбена површина до 100m².

Член 29

На даночни обврзници кои во деловните простории вршат самостојна стопанска и нестопанска дејност им се дава намалување од обложениот данок од 50%.

XI. ДАНОК НА ИМОТ

Член 30

Данок на имот на товарни друмски моторни возила и комби возила се плаќа по 1.000 динари за секој тон носивост, а тракторските приколки по 500 динари за секој тон носивост.

Член 31

Данок на хибридна лоза на една пенушка се плаќа по 0,10 динари.

XII. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ

Член 32

Помалите износи на обложениите даноци освен данокот по одбивање и данокот од вкупниот приход на граѓаните се плаќа како следува:

1. износот на данокот до 100 динари се плаќа во 1 рата,

2. износот на данокот до 200 динари, како и селата од ридско-планинските подрачја ќе го плаќаат во две еднакви полугодишни рати.

Член 33

Трошоците за присилна наплата, во смисла на членот 228 и членот 262 од Законот на даноците на граѓаните изнесуваат:

— за секој излез на извршителот во врска со пописот и продажбата на предметите на присилната наплата по 50 динари; и

— на проценителите и сведоците кои се вработени, надоместок во висина на просечната едно-месечна заработувачка по час односно по ден, а доколку не се вработени, надоместок во висина од 15 динари по час, односно 120 динари по ден.

Член 34

На обврзниците што вршат самостојна стопанска дејност и тоа угостителска и превозничка ќе им се издаде одобрение за вршење на дејноста под услов ако двајца граѓани, жители на подрачје на општината дадат писмена изјава со која емчат за исплатата на неговите даночни обврски со лични доходи или недвижности.

Дадената изјава од граѓаните емци треба да е заверена од надлежниот општински суд.

Еден примерок од изјавата се доставува до надлежниот орган на општината за давање одобрение за вршење на дејноста и еден примерок за управата за приходи.

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Член 36

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општинските даноци на граѓаните, објавена во „Службен гласник на општина Тетово“, бр. 2/74 и 1/75.

Бр. 06-2294/1
9 мај 1976 година
Тетово

Собрание на општината Тетово
Претседател,
Љубомир Трајкоски, с. р.

Собор на месните
заедници
Претседател,
Асим Јусуфи, с. р.

Собор на здружениот
труд
Претседател,
Југослав Аризаноски, с. р.

Општествено-политички
собор
Претседател,
Магдалена Дабеска, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Дељи Алидеми од нас. Сарај — Горче Петров II, против тужената Хазбие Алидеми, родена Мемет, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Хазбие Алидеми, родена Мемет, од нас. Сарај, сега со непознато место на живеење, да се јави во судот лично или писмено и да ја достави својата адреса или пак да одреди свој полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка во рок од 30 дена. Доколку тужената во овој рок не се јави, ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 690 од 4. V. 1976 година. (50)

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Горевска Фронка од Куманово, ул. „Димитар Влахов“ бр. 13, против тужениот Горевски Боре од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Горевски Боре во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса. Доколку во одредениот рок од 30 дена не се јави или не ја достави својата точна адреса, ќе му биде поставен старател, кој ќе го застапува до окончувањето на спорот за развод на брак.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 91/76. (52)

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Пешевска, родена Јосифовска Богдана од село Дурачка Река, општина Крива Паланка.

Се повикува тужениот Пешевски Спасков Илија роден во село Дурачка Река, во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса.

Во колку во одредениот рок од 30 дена не се јави или не ја достави својата точна адреса ќе му биде поставен старател, кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 81/76. (53)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Цветко Божиновски од Охрид, кеј „Маршал Тито“ бр. 66, поднесе тужба до овој суд за утврдување на сопственост против Никола Божиновски од Охрид, сега со непознато место на живеење во Франција.

Бидејќи тужениот Никола е со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 238/76. (49)

Ала Сабит Емин од село Долно Татени, Струла, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Ала Мина, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужената Мина е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 269/76. (51)

**РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 86 од 20. V. 1975 година, на регистарската влошка бр. 203, ја запиша во судскиот регистар Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани, со следните податоци:

Деловна единица — Продавница бр. 74, со седиште во село Тркање, Кочанско.

Предмет на работење:

— продажба на колонијално-прехранбени и други мешовити стоки.

Раководител: Мита Стојанова.

Деловната единица што се наоѓа во составот на работната организација односно основната организација во времето на конституирањето била запишана во судскиот регистар.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 86/75. (364)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 101 од 3. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 217, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот на ОЗТ Фабрика за автомобилски делови „Руен“ — Кочани која ќе се вика: Индустрија за автомобилски делови и трактори „Руен“, со седиште во Кочани, ул. „29 Ноември“ бр. 32.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на Статутот на работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 101/75. (366)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 123 од 27. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 41, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот на организацијата на здружен труд — Централно основно училиште „Славчо Стојменов“, со седиште во Веница, Кочанско, која за натака ќе гласи: Централно основно училиште „Славчо Стојменски“, со седиште во Веница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 123/75. (367)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 176 од 12. VII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 111, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за потпишување на Графичкото претпријатие „Младост“ од Кочани, односно на местото на досегашниот потписник Јован Накров е назначен Благој Постолов кој со неограничени овластувања ќе ги потпишува сите видови документација на претпријатието во отсуство на директорот Михаил Тодоров.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 176/75. (374)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 138 од 10. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 104, го запиша во судскиот регистар бришењето на дел од дејноста, промената на лицето овластено за застапување и потпишување на промената на фирмата односно називот на организацијата на здружен труд — Станбено-комунално услужно претпријатие — Пробиштип, и тоа:

Станбено-комуналното услужно претпријатие — Пробиштип досегашните дејности: „Управување со станбените згради и становите“, престанува да ги врши.

На местото на досегашниот шеф на сметководството на претпријатието — Блаже Донков е наз-

начен Делчо Миланов, сметководител, кој ќе ја потпишува работната организација со неограничени овластувања.

Досегашната фирма односно називот на Станбеното претпријатие, со седиште во Пробиштип, се променува и ќе гласи: Станбено-комунално услужно претпријатие, со седиште во Пробиштип.

Уписите се извршија во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на претпријатието, бр. 0301/152 од 13. VI. 1975 година и одлуката на Советот на претпријатието, бр. 0201/254 од 23. IX. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 138/75. (373)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 87 од 21. V. 1975 година, на регистарската влошка бр. 234, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот на организацијата на здружен труд и промената на предметот на работењето на Рудници и индустрија за огноотпорни материјали „Црвена ѕвезда“ — Пехчево, која ќе се вика: Рудници и индустрија за огноотпорни материјали и керамика „Црвена ѕвезда“, со седиште во Пехчево. Предметот на работењето се проширува уште и со: организација на трговска мрежа за продажба на сопствени производи.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Работната организација — Рудници и индустрија за огноотпорни материјали и керамика „Црвена ѕвезда“ — Пехчево, бр. 02-3/2-3 од 3. II. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 67/75. (375)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 91 од 27. V. 1975 година, на регистарската влошка бр. 242, го запиша во судскиот регистар уписот на следните деловни единици на ОЗТ — Занаемчиско трговско претпријатие „Слога“ од Радовиш:

1. Продавница број 2, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ број 33.

Предмет на работење:

— промет со готови чевли, пластика и пластични производи и производи од гума.

Раководител: Ванчо Тенев.

2. Продавница број 5, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 48.

Предмет на работење:

— промет со готови чевли, гума, пластика и производи од гума и пластика.

Раководител: Марија Биберовиќ.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Деловниот одбор на Работната организација „Слога“ — Радовиш, бр. 18 од 30. I. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 91/75. (376)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 100 од 2. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 35, ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување односно потпишување на ОЗТ Фабрика за декоративни ткаенини „Декоратекс“, со седиште во Радовиш, односно на местото на досегашниот директор Васо Костадинов е именуван за директор Љубомир Даов, кој е овластен со полно и неограничено овластување да ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Финансиската и паричната документација е овластен да ја потпишува Звонимир Димитар Чаچارов.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Фабриката бр. 02-1487/2 од 27. VIII. 1974 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 100/75. (377)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 167 од 31. VII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 242, го запиша во судскиот регистар основањето на следните деловни единици на Занаемчиското трговско претпријатие „Слога“, со седиште во Радовиш и тоа:

1. Деловна единица — Продавница број 8, со седиште во Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 43.

Предмет на работење:

— промет со сите видови чевли, гумени производи, пластика и пластични производи.

Раководител Слободанка Тодорова.

2. Деловна единица — Продавница број 9, со седиште во Неготино, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 44.

Предмет на работење:

— промет со сите видови трикотажа и други текстилни производи.

Раководител: Драган Анчев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Деловниот одбор на Занаемчиското трговско претпријатие „Слога“ — Радовиш, бр. 59 од 16. IV. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 167/75. (378)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 29 од 29. IV. 1975 година, на регистарската влошка бр. 11, ја запиша во судскиот регистар деловната единица Крчма — Мотел „Чардак“, со седиште во село Босилово, Струмичко, на Земјоделската задруга „Тронеѓа“, село Старо Коњарево, Струмичко, со следните податоци:

Предмет на работење:

— продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, мезелуци, скара, цигари и кибрит, сите видови индустриски стоки.

Раководител: Киро Зимбаков.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Тронеѓа“, село Старо Коњарево, Струмичко, бр. 59 од 26. IV. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 29/75. (380)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 173 од 20. VIII. 1975 година ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и потпишување на ООЗТ „Орел“ — Радовиш во состав на ОЗТ „Валканшпед“ — Радовиш, односно на местото на досегашниот директор Петар Наков е именуван Трајан Ивановски, кој со потполно и неограничено овластување ќе ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд „Орел“ — Радовиш.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Основната организација на здружен труд „Орел“ — Радовиш бр. 0201-5/4-1 од 26. II. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 173/75. (379)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 75 од 29. IV. 1975 година, на регистарската влошка бр. 247, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Стовариште, со седиште во Битола, ул. „Смолевска“ бб, на „Грозд“ — производно трговско претпријатие, со седиште во Битола, со следните податоци:

Предмет на работење:

— промет на големо со алкохолни и безалкохолни пијалаци, пиво, кисела вода, вино, цигари, кибрит и сл.

Раководител: Владимир Пецаков.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието, бр. 02-1612 од 23. IV. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 75/75. (382)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 76 од 24. IV. 1975 година, на регистарската влошка бр. 367, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица „Мандра“, со седиште во Струмица на Работната организација за промет на големо и мало извоз-увоз „Југопромет“ — Струмица, ООЗТ Колонијал — прехрана со откуп на земјоделски производи — Струмица, со следните податоци:

Предмет на работење:

— преработка на свежо млеко, производство на кисело млеко, сирење и подвара за прехрана, во границите на овластувањето на работната организација.

Раководител: Христо Кољушков.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Работната организација, бр. 03-146 од 22. III. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 76/75. (383)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 81 од 12. V. 1975 година, на регистарската влошка бр. 112, го запиша во судскиот регистар бришењето од судскиот регистар на организацијата на здружен труд — Претпријатие за станбено-комунално стопанисување, со седиште во Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 1, бидејќи престана со своето работење од 30. IV. 1975 година и се припои кон Општинската заедница на станувањето, со седиште во Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 1.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе, бр. 02-123/1 од 30. IV. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 81/75. (384)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 88 од 22. V. 1975 година, на регистарската влошка бр. 211, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Економското училиште, со седиште во Струмица, кое за натака ќе го носи името: Економско училиште „Вељко Влаховиќ“, со седиште во Струмица.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на Економското училиште „Вељко Влаховиќ“, бр. 02-140/1 од 8. III. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 88/75. (385)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 102 од 4. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 367, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница за промет на мало бр. 217, со седиште во Радовиш, ул. „М. Тито“ бр. 137, на ООЗТ Железарија, бела техника и акустика — Струмица во состав на Работната организација за промет на големо и мало извоз-увоз „Југопромет“ — Струмица.

Предмет на работење:

— промет на мало на сите видови железарија, бела техника и акустични стоки.

Раководител: Трајан Љубенов Манев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Работната организација „Југопромет“ — ООЗТ Железарија, бела техника и акустика — Струмица, бр. 02-896/1 од 28. III. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 102/75. (386)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 120 од 27. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 266, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица за промет на резервни

деловни, со седиште во Прилеп, ул. „Сотка Георгиевска“ бр. 29, на ООЗТ трговска дејност „Агроремонт“ — Кавадарци, во состав на ОЗТ „Агроремонт“ — Струмица.

Предмет на работење:

— промет со резервни делови, земјоделска механизација, патнички и товарни возила, електропотрошен материјал и гуми, на големо и мало.

Раководител: Борис Тодоровски.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на „Агроремонт“ — Струмица ООЗТ „Агроремонт“ — Кавадарци, бр. 1869 од 27. VI. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 120/75. (387)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 121 од 27. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 215, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица „Коштана“, со седиште во село Баница, Струмичко на Занаемчиското услужно производно претпријатие „Иднина“ — Струмица.

Предмет на работење:

— промет на мало на производи изработени од шеќер и какао, деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тугунски преработки и кибрит, разни печива, млеко и млечни производи, угостителство: точење алкохолни и безалкохолни пијалаци, кафе, чај и исхрана.

Раководител: Горѓи К. Горѓиев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет бр. 01-041/1 од 17. VI. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 121/75. (388)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 127 од 30. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 139, ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување односно потпишување на претпријатието „Водовод и канализација“ од Струмица, така што место досегашниот потписник Костадин Циев за директор се именуван Васил Аципроданов.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Водовод и канализација — Струмица, бр. 02-326/2 од 20. VI. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 127/1975 год. (389)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 142 од 29. VII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 36, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување односно потпишување на ОЗТ — Претпријатие за проектирање „Проектант“, со седиште во Струмица, односно на местото на досегашниот директор Љупчо Стаменов е овластен Костадин Стамболиев, в. д. директор, со потполни и неограничени овластувања во однос на застапувањето и потпишувањето на претпријатието.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе, бр. 02-70/1 од 28. VII. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 142/75. (390)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 130 од 1. VII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 216, го запиша во судскиот регистар основањето на следните деловни единици на ЗИК „Струмица“ — Струмица, ООЗТ „Моша Пијаде“ — Струмица:

1. Деловна единица — Продавница за продажба на месо, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 54.

Предмет на работење:

— продажба на месо.

Раководител: Живорад Брешков.

2. Деловна единица — Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Климент Охридски“ бб, во дворот на ООЗТ „Моша Пијаде“.

Предмет на работење:

— продажба на прехранбени стоки.

3. Деловна единица — Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Кирил и Методи“ бр. 53.

Предмет на работење:

— продажба на месо.

Раководител: Владимир Пецев.

4. Деловна единица — Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Моша Пијаде“ бр. 28.

Предмет на работење:

— продажба на месо.

Раководител: Пантелеј Самарков.

5. Деловна единица — Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 11 — Градско пазариште.

Предмет на работење:

— продажба на месо.

Раководител: Антоније Цидалов.

6. Деловна единица — Продавница, со седиште во Струмица ул. „Благој Мучето“ бр. 8.

Предмет на работење:

— продажба на месо.

Раководител: Костадин Дончев.

7. Деловна единица — Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 58.

Предмет на работење:

— продажба на месо.

Раководител: Томислав Дончев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Републичкиот совет при ООЗТ „Моша Пијаде“ — Струмица бр. 03-520/2 од 30. VI. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 130/75. (391)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 165 од 30. VII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 169, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница бр. 6, со седиште во Битола, ул. „Борис Кидрич“ бр. 5 на РО Модна конфекција „Герас Цунев“, со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

— продажба на конфекција, трикотажа и галантерија.

Раководител: Благоја Гаревски.

Деловната единица — Продавница број 6 е во состав на РО Модна конфекција „Герас Цунев“ — Струмица во времето на конституирањето се запиша како новооснована продавница односно врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе, бр. 01-463 од 14. XI. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 165/75. (396)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 150 од 30. VII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 216, ги запиша во судскиот регистар деловните единици — продавници на ЗИК „Струмица“ — Струмица, и тоа:

1. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи, со седиште во село Пиперово, Струмица.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи.

Раководител: Борис Горѓиев.

2. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи, со седиште во село Хамзалија, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи.

Раководител: Панделија Стоилков.

3. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи, со седиште во село Муртино, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи.

Раководител: Славе Данков.

4. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи, со седиште во село Босилово, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи.

Раководител: Панче Тимов.

5. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи со седиште во село Васицево, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи.

6. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи, со седиште во село Дабиље, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи.

Раководител: Ристо Ковачев.

7. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи, со седиште во село Ангелци, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи.

Раководител: Александар Митрев.

8. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи, со седиште во село Градошорци, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи.

Раководител: Алекса Костадинов.

9. Деловна единица — Магазин за откуп на земјоделски производи, со седиште во село Водача, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на земјоделски производи.

Раководител: Иван Николов.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на работната организација ЗИК „Струмица“ — Струмица бр. 02-2795/13 од 25. VII. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 150/75. (392)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 111 од 20. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 255, го запиша во судскиот регистар бришењето на деловните единици на „Прогрес“ за трговија на големо и мало, со седиште во Св. Николе и тоа:

1. Деловната единица — Пиљара, со седиште во село Цумајлија, се брише од регистарот односно престанува со својата работа.

2. Деловната единица — Претставништво за откуп на земјоделски производи, со седиште во Струмица бр. 36, престанува со работа.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ трговија на големо и мало „Прогрес“ — Св. Николе бр. 02-128 од 28. II. 1975 година и одлуката на истиот совет бр. 02-94 од 19. II. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 111/75. (393)

Од Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 103 од 4. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 237, ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување односно потпишување на ООЗТ „Сандански“ — Делчево, на Земјоделско-индустриски комбинат „Овче Поле“ — Св. Николе, така што на местото на досегашниот директор Драган Грљански е овластен за в. д. директор со потполно и неограничено овластување во однос на застапувањето

и потпишувањето на организацијата на здружен труд лицето Кирил Христов.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Сандански“ — Делчево, бр. 03-570 од 30. V. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 103/75. (397)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 113 од 20. VI. 1975 година, на регистарската влошка бр. 255, ги запиша во судскиот регистар деловните единици на „Прогрес“ организација на здружен труд за трговија на големо и мало, со седиште во Св. Николе и тоа:

1. Деловна единица — Самопослуга, со седиште во Св. Николе, ул. „Младинска“ бр. 41.

Предмет на работење:

— трговија на мало со сите видови трговски стоки — мешани стоки, прехранбени стоки и предмети за општа употреба и колонијални стоки.

Раководител: Влажо Коцев.

2. Деловна единица — Самопослуга бр. 40, ул. „Кочо Рацин“, со седиште во Св. Николе.

Предмет на работење:

— трговија на мало со сите видови трговски стоки-мешани, како и прехранбени стоки, предмети за општа употреба и колонијални стоки.

Раководител: Панче Стаменков.

3. Деловна единица — Стаклорезачка работилница, со седиште во Св. Николе.

Предмет на работење:

— трговија на мало со сите ситни и големи стакла, местенце на стакла, брушење, правење огледала, урамување на слики, сечење на рамки и др.

Раководител: Мирко Тодоров.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет при ОЗТ за трговија на големо и мало „Прогрес“ од Св. Николе, бр. 02-128 од 28. II. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 113/75. (399)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 132 од 3. VII. 1975 година, на регистарската влошка бр. 134, ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување и потпишување на ОЗТ — Здравствена станица од Св. Николе, така што на местото на досегашниот директор на организацијата на здружен труд д-р Душко Јованов е именувана за директор д-р Станка Гонева, која ќе ја застапува организацијата без ограничување.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе, бр. 02-321 од 2. VII. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 132/75. (400)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот округли печат под назив: „Градежно производно претпријатие „Илинден“ — Скопје — ООЗТ „Проектантско биро“ — Скопје се огласува за неважен. (1214)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Загубениот чек под бр. МН 479414 на износ од 200,00 динари, издаден од Месната заедница „Васил Главинов“ — Скопје на име Емел Славољуб, Скопје. (1056)

Ученичка книшка за III година, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Шабан Мустафа, ул. „Веселин Вујовски“ бр. 5, Куманово. (1057)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Исмет Халими, с. Черкези, Куманово. (1058)

Ученичка книшка за IV година, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Нуши Јашари, с. Черкези, Куманово. (1059)

Свидетелство од I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Љиљана Суботик, ул. „М. Пијаде“ бр. 83, Куманово. (1210)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Амид Сулејмани, ул. „Вардарска“ бр. 30, Куманово. (1211)

Ученичка книшка за I клас, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Непедин Љатиџи, с. Виштица, Куманово. (1212)

Ученичка книшка за I клас, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Ридван Незири, с. Лопате, Куманово. (1213)

Ученичка книшка за II година, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Лиља Ѓорѓиевска, ул. „Вардарска“ бр. 11, Куманово. (1301)

Бариран чек бр. 0394797, издаден од Станбеното претпријатие во Приштина на име „Македонија дрво“, Скопје. (1302)

Воена легитимација на име Горан Топаловски, ул. „Партизанска“ бр. 146, Битола. (610)

Диплома за сидарско тесарски занает, издадена од Заводот за запослување — Кавадарци на име Симо Везенкоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (611)

Свидетелство за VIII одделение на име Митра Цветаноска, ул. „Р. Секирчанец“ бр. 1, Прилеп. (612)

Диплома за завршено техничко училиште во Прилеп на име Катерина Кирилова, с. Росоман, Кавадарци. (614)

Студентска легитимација на име Олга Стојановска, ул. „Димитар Влахов“ бр. 54, Т. Велес. (615)

Свидетелство на име Верица Илиевска, ул. „Н. Тесла“ бб, Гостивар. (616)

Свидетелство за IV одделение на име Анѓа Илиеска, ул. „Н. Тесла“ бб, Гостивар. (617)

Воена книшка издадена од В.П. 6565 — Бања Лука, на име Арифџи Реџеџи Екрем, Куманово. (618)

Воена легитимација издадена од Љубљана на име Адем Банушевски, с. Кишава, Битола. (619)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Касим Џемаилоски, ул. „Тризла“ бр. 91, Прилеп. (620)

Возачка дозвола бр. 2261, на име Радован Маркоски, ул. „Тане Цалески“ бр. 26, Кичево. (621)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Мирко Јованоски, с. Жилче, Тетово. (622)

Ученичка книшка на име Цвета Настеска, с. Сретново, Гостивар. (623)

Диплома за машински техничар на име Бранко Анастасиески, ул. „Трифко Андонов“ бр. 11, Гостивар. (624)

Свидетелство за IV клас основно училиште на име Абди Селмани, с. Чајле, Гостивар. (625)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Кани Афузи, ул. „Младен Стојановиќ“ бр. 37, Куманово. (627)

Работна книшка издадена од Скопје на име Верка Тасевска, Скопје. (628)

Воена книшка издадена од Скопје на име Коста Бузарденов, Скопје. (629)

Воена книшка издадена од Љубљана на име Иван Вељановски, Скопје. (630)

Воена книшка издадена од Сарајево на име Ејуп Сеферов, Скопје. (631)

Воена книшка издадена од Скопје на име Ѓорѓи Димитар Божиновски, Скопје. (632)

Ученичка книшка дел. бр. 28/71 за II година, издадена од Медицинското училиште во Тетово на име Ајша Мифтари, Скопје. (633)

Воена книшка издадена од Краљево на име Никола Николоски, Скопје. (634)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Цветан Димов“ — Скопје на име Адем Хоџиќ, Скопје. (635)

Воена книшка издадена од Чачак на име Редеп Ибраим Редеп, Скопје. (636)

Воена книшка издадена од Скопје на име Слободан Нешовски, Скопје. (637)

Воена книшка издадена од Скопје на име Стевче Талевски, Скопје. (638)

Индекс бр. 832/М, издаден од Електро-машинскиот факултет — Скопје на име Стојчо Војовски, Скопје. (639)

Воена книшка издадена од Скопје на име Мурат Сабри Ељусовски, Скопје. (640)

Воена книшка издадена од Скопје на име Слободан Илиевски, Скопје. (641)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Дафина Кузманова, Скопје. (642)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Савица Брзанова, Скопје. (643)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Вајловце, Куманово на име Чедомир Павловски, Скопје. (644)

Работна книшка издадена од Скопје на име Александар Николовски, Скопје. (645)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Драги Трајковски, с. Маџари, Скопје. (646)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште „Јирија“ — Скопје на име Сабедин Идризи, Скопје. (647)

Диплома за завршен испит издадена од Училишниот центар при рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име Спасоје Јосифоски, Скопје. (648)

Воена книшка издадена од Ниш на име Владо Апостоловски, Скопје. (649)

Здравствена легитимација бр. 734075, издадена од Скопје на име Јасмина В. Анастасова, Скопје. (650)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Дењко Наумовски Скопје. (651)

Воена книшка издадена од Постојна на име Љупчо Стефановски, Скопје. (652)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Цветко Којчиновски, Скопје. (653)

Ученичка книшка I година, издадена од Трговскиот училишен центар во Скопје на име Митра Стојановска, Скопје. (654)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Славица Костовска, Скопје. (655)

Свидетелство бр. 83/1 за незавршен I клас издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Рајна Колева, Скопје. (656)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ Скопје на име Таир Сефери, Скопје. (657)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од с. Долнени — Прилеп на име Верка Бошкоска, ул. „Марксова“ бр. 194а, Прилеп. (658)

Свидетелство за IV одделение на име Петре Маркоски, с. Небрегово, Прилеп. (659)

Здравствена легитимација на име Иван Пејчовски, ул. „Сл. Петров“ бр. 114, Т. Велес. (660)

Здравствена легитимација на име Адиле Незири, ул. „109“ бр. 1, Тетово. (661)

Свидетелство од VIII одделение, на име Фаик Елези, с. Беличица, Гостивар. (662)

Лична карта на име Данчо Димоски, ул. „С. Спироски“ бр. 9, Гостивар. (663)

Работна книшка на име Трифе Лазарески, ул. „Борис Кидрич“ бр. 95, Гостивар. (664)

Свидетелство за III одделение на име Мара Стефановска, с. Тумчевиште, Гостивар. (665)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Сл. Стојменски“ — Винаца на име Ленка Михаилова, с. Истибања, Винаца. (666)

Диплома за сидаро тесарска дејност, издадена од СО — Берово на име Киро Ил. Страторски, с. Русиново, Берово. (667)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Методи Митевски

— Брицо“ с. Разловци, Делчево на име Јордан Ефтимов Арсов, с. Разловци, Делчево. (668)

Ученичка книшка за VI одделение на име Садета Шабовиќ, с. Батинци, Драчево, Скопје. (669)

Свидетелство бр. 2400 за квалификуван возач за моторни возила, издадено од Охрид на име Климе Јанчевски, ул. „5“ бр. 12, Битола. (670)

Свидетелство за VIII одделение на име Олгица Киселоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (671)

Работна книшка на име Драги Давковски, ул. „Карл Маркс“ бр. 82, Куманово. (672)

Ученичка книшка бр. 902 за VIII одделение, издадена од Основното училиште „Иво Рибар Лола“ с. Конопница на име Благоица Митковска, с. Конопница, Кр. Паланка. (673)

Свидетелство на име Лазар Мартиноски, с. Мислешево, Струга. (674)

Свидетелство за VIII одделение на име Лида Нацева, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 12, Т. Велес. (675)

Лична карта на име Акиќ Беџети, с. Одри, Тетово. (676)

Возачка дозвола бр. 4662, издадена од ОВР — Тетово на име Узаир Узаири, ул. „29 ноември“ бр. 76, Тетово. (677)

Земјоделска здравствена легитимација на име Џемиле Недми Ариффи, Ново село II, Тетово. (678)

Свидетелство за VIII одделение на име Зија Шаини, с. Рогле, Тетово. (679)

Земјоделска здравствена легитимација на име Идриз Есати, с. Пирок, Тетово. (680)

Свидетелство за VIII одделение на име Ружа Карафилооска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 208, Гостивар. (681)

Свидетелство за VIII одделение на име Зора Чичаноска, Берово. (682)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Сл. Стојменски“ Винаца на име Благојчо Захаријев, Винаца. (683)

Здравствена легитимација на име Блаже Србиновски, с. Волче, М. Брод. (684)

Свидетелство на име Зија Асана Асани, с. Дебреше, Гостивар. (685)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Моша Пијаде“ Гостивар на име Благогородна Гавранлиева, ул. „Сутјеска“ бр. 48/3, Штип. (686)

Лична карта издадена од СВР — Скопје на име Нешат Асани, с. Радуша, Скопје. (687)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Училиштето „Климент Охридски“ — Прилеп на име Славе Видески, ул. „Егејска“ бр. 80, Прилеп. (688)

Лична карта бр. 36336, издадена од ОВР — Тетово на име Зекије Рамадани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 15, Тетово. (689)

Свидетелство од IV одделение на име Ејуп Халити, с. Пирок, Тетово. (690)

Земјоделска здравствена легитимација на име Бехадин Џељали, с. Горна Лешница, Тетово. (691)

Свидетелство од VIII одделение на име Гуга Андовска, с. Ратевево, Берово. (692)

Здравствена легитимација на име Валентина Крстевска, ул. „Ст. Наумов“ бр. 170, Битола. (693)

Здравствена легитимација на име Василка Илиеска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 178, Прилеп. (694)

Здравствена легитимација на име Марјан Илиоски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 178, Прилеп. (695)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Браќа Миладинови“ — Куманово на име Љубомир Бошкоски, с. Пројевци, Куманово. (696)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Јоаким Крчовски“ — Кр. Паланка на име Радојка Митовска, с. Кошари, Кр. Паланка. (697)

Свидетелство за IV разред на име Мустафа Ефрезин, с. Слупчане, Тетово. (698)

Свидетелство на име Донка А. Арсова, ул. „Ленинова“ бр. 5, Винаца. (699)

- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Славчо Стојменски“ — Веница, на име Ристо Христов, ул. „Братство единство“ бр. 2, Веница. (700)
- Работна книшка бр. 306 на име Ило Митев, Веничка Кршла, Веница. (701)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Пецо Даскалот“ с. Долнени на име Ордена Тошеска, с. Долнени, Прилеп. (702)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шабан Фаризи, ул. „Љуботен“ бр. 76, Тетово. (706)
- Ученичка книшка од II клас, издадена од Хемиското училиште „Б. Талески“ — Прилеп на име Славица Јованоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 111, Прилеп. (703)
- Воена книшка на име Шефкет Положани, ул. „Скопска“ бр. 35, Струга. (704)
- Ученичка книшка на име Атанас Пановски, ул. „Крушевска“ бр. 26, Т. Велес. (705)
- Работна книшка на име Кирко В. Костовски, с. Косматец, Куманово. (707)
- Воена книшка АГ. 49388, издадена од ОНО — Кратово на име Тодје Живко Цветковски, с. Шоп. Рудари, Кратово. (708)
- Свидетелство од IV година, издадено од Училиштето во с. Г. Речица, на име Ибраим Амети, с. Г. Палчиште, Тетово. (709)
- Свидетелство за IV клас гимназија издадено од Тетово на име Марко Јованоски, с. Жилче, Тетово. (710)
- Свидетелство за IV одделение на име Феми Саити, с. Ново Село, Тетово. (711)
- Работна книшка на име Расим Абди, с. Нераште, Тетово. (712)
- Земјоделска легитимација на име Џемаил Мустафи, с. Синичане, Тетово. (713)
- Земјоделска легитимација на име Шаније Мустафи, с. Синичане, Тетово. (714)
- Земјоделска легитимација на име Шефије Мифтари, с. Синичане, Тетово. (715)
- Земјоделска легитимација на име Касам Мустафа, с. Синичане, Тетово. (716)
- Земјоделска легитимација на име Фебри Мустафи, с. Синичане, Тетово. (717)
- Земјоделска легитимација на име Нијасар Мустафи, с. Синичане, Тетово. (718)
- Свидетелство на име Тодор Михајловски, с. Дуф, Гостивар. (719)
- Свидетелство за завршено IV одделение во с. Врапчиште на име Насир Бекири, с. Дебреше, Гостивар. (720)
- Работна книшка на име Рифат Абдулаки, ул. „И. Р. Лола“ бр. 116, Гостивар. (721)
- Ученичка книшка издадена од ЦОУ „Иво Рибар Лола“ — с. Драгобрашти, на име Вана Илиева, с. Пекљани, Веница. (722)
- Работна книшка издадена од Веница на име Ѓорѓи Митев, с. Вин. Кршла, Веница. (723)
- Работна книшка на име Љубе Додевски, с. Драчево, Скопје. (724)
- Воена книшка на име Ферат Азми, с. Д. Везица, Струга. (725)
- Свидетелство од I клас, издадено од Трговското училиште во Прилеп на име Велимир Паноски, с. Десово, Прилеп. (726)
- Свидетелство за VIII одделение на име Васе Насеска, ул. „Б. Стојкоски“ бр. 1, Прилеп. (727)
- Свидетелство за II година, издадено од Средно хемиското училиште во Прилеп на име Зора Иванова, с. Морюшта, Струга. (728)
- Воена книшка на име Шабани Екуран, с. Калишта, Струга. (729)
- Работна книшка на име Киро Ангелов, ул. „Охридска“ бр. 1, Т. Велес. (730)
- Работна книшка на име Садик Сефери, с. Шипковица, Тетово. (731)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубинка Кускинска, Берово. (732)
- Свидетелство на име Стојмил Петков, Т. Велес. (733)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Цвет Амети, с. Д. Лешница, Тетово. (734)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мерадије Амети, с. Д. Лешница, Тетово. (735)
- Воена книшка издадена од В.П. 6768 — Ниш на име Станимир Димитра Зафировски, ул. „Вардарска“ бр. 51, Куманово. (736)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Д. Јованоски“ — Прилеп на име Сузана Бошкоска „Маркова“ бр. 120, Прилеп. (737)
- Работна книшка на име Новчо Симоновски, ул. „Денко Драганов“ бр. 18, Куманово. (738)
- Работна книшка на име Рецо Реџепоски, ул. „Коле Неделков“, бр. 17, Куманово. (739)
- Диплома издадена од Училиштето „Перо Накор“ — Куманово на име Војо Давидовски, ул. „Васка Петровска“ бр. 33, Куманово. (740)
- Работна книшка на име Никола Илиевски, ул. „Н. Револуција“ бр. 69, Куманово. (741)
- Воена книшка издадена од Гостивар на име Азби Емрули, с. М. Речица, Тетово. (742)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мефаил Фејзулаи, с. Челопек, Тетово. (743)
- Пасош издаден од СВР — Тетово на име Зија Селмани, с. Челопек, Тетово. (744)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хамиде Фаризи, с. Стримница, Тетово. (745)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Целадин Фаризи, с. Стримница, Тетово. (746)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Осман Фаризи, с. Стримница, Тетово. (747)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ѓилнас Фаризи, с. Стримница, Тетово. (748)
- Работна книшка издадена од Гостивар на име Садиќ Екрем, ул. „Балиндољска“ бр. 47, Гостивар. (749)
- Свидетелство од V одделение на име Вели Ајдари, ул. „П. Попоски“ бр. 96, Гостивар. (750)
- Свидетелство издадено од Индустриското училиште на име Марина Агим, ул. „Борис Кидрич“ бр. 99, Гостивар. (751)
- Свидетелство на име Кенан Абдули, с. Страгомиште, Гостивар. (752)
- Свидетелство од индустриско училиште на име Воислав Петрески, кеј „Братство Јединство“ бр. 3, Гостивар. (753)
- Свидетелство на име Даут Нухиу, с. Д. Гоновица, Гостивар. (754)
- Свидетелство за VI одделение на име Шабан Махир, с. Дебреше, Гостивар. (755)
- Свидетелство бр. 0704-93, издадено од Гимназијата „Ацо Рускоски“ на име Јагода Кускинска, Берово. (756)
- Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ Берово на име Зора Матик, Берово. (757)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стефан Георгиев, Веница. (758)
- Свидетелство за VIII одделение на име Никола Тренчевски, с. Блатец, Веница. (759)
- Лична карта издадена од Скопје на име Мусли Енвер, Радуш, Скопје. (760)
- Работна книшка на име Идајет Целили, с. Стримница, Тетово. (761)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Тахир Халими, с. Топлица, Гостивар. (762)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Рацин“ — Прилеп на име Стеван Аризанкоски, ул. „М. Козар“ бр. 171, Прилеп. (763)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Блага Василеска, ул. „1-ви Мај“ бр. 29, Прилеп. (764)
- Здравствена легитимација на име Славко Стојаноски, ул. „М. Цветаноски“ бр. 16, Прилеп. (765)
- Ученичка книшка за завршено основно училиште „11 Октомври“ с. Малотино на име Убавка Стојановска, с. Малотино, Куманово. (766)
- Свидетелство на име Софка Гијева, ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 47, Т. Велес. (767)
- Ученичка книшка од основно училиште на име Весел Исени, с. Каменане, Тетово. (768)

Здравствена книшка на име Ленка Јованоска, ул. „Панче Попоски“ бр. 58, Гостивар. (769)

Возачка дозвола бр. 4390 на име Мирче Стефаноски, с. Галате, Гостивар. (770)

Свидетелство на име Фадил Демири, ул. „Димитар Влахов“ бр. 28, Гостивар. (771)

Свидетелство од основно училиште на име Елес Селмани, с. Беловиште, Гостивар. (772)

Свидетелство на име Јазам Шаини, с. Дебреше, Гостивар. (773)

Свидетелство за I клас, издадено од Економското училиште — Берово на име Ката Сандева, с. Чешиново, Кочани. (774)

Свидетелство за VIII одделение на име Нада С. Петрова, ул. „Кирил и Методи“ бр. 18, Винаца. (775)

Диплома за завршено периодично училиште „Перо Наков“ на име Томислав Величковски, ул. „ЈНА“ бр. 4а, Куманово. (776)

Возачка дозвола на име Шабан Амети, с. Боговиње, Тетово. (777)

Работна книшка на име Мирјана Горѓиева, ул. „Љупчо Сантов“ бр. 10, Винаца. (778)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Адем Лимани, Скопје. (780)

Воена книшка издадена од Скопје на име Војчо Кипријановски, Скопје. (781)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Иљфан Садиков, Скопје. (782)

Воена книшка издадена од Београд на име Бранко Ж. Поповски, Скопје. (783)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште с. Кучевиште, на име Драгица Аговиќ, с. Сандево, Скопје. (784)

Воена книшка издадена од Скопје на име Миланче Наџаков, Скопје. (785)

Воена книшка издадена од Лесковац на име Јордан Блажев Симоновски, Скопје. (786)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Касум Демир, Скопје. (787)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Јордан Бошков, Скопје. (788)

Воена книшка на име Гоче Кожуваров, Скопје. (789)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Братство Единство“ — Дебар на име Љумгурије Клења, Скопје. (790)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Доститеј Обрадовиќ“ — Скопје на име Весна Митревска, Скопје. (791)

Здравствена легитимација издадена од Витина на име Доста Денкиќ, Скопје. (792)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Владоја Величковски, Скопје. (793)

Воена книшка издадена од Липљан на име Изер Черим Круези, Скопје. (794)

Здравствена легитимација издадена од Тетово на име Даница Страшевска, Скопје. (795)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште за возрасни „А. С. Макаренко“ — Скопје на име Велика Младеновска, Скопје. (796)

Воена книшка издадена од Титograd на име Љубомир С. Челиковиќ, Скопје. (797)

Лична карта издадена од Скопје на име Драган Смоковски, Скопје. (798)

Воена книшка издадена од Скопје на име Драги Стефоски, Скопје. (799)

Индекс бр. 683, издаден од Високата музичка школа во Скопје на име Шпреса Гаши, Скопје. (800)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Лена Ташкова, Скопје. (801)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ — Кочани на име Јоце Захаријев, Кочани. (802)

Свидетелства за I и II година, издадени од МУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Цане Бошковски, Скопје. (803)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Борис Мирчевски, Скопје. (804)

Свидетелства за завршени II, III и IV година, издадени од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Куманово на име Филка Алексовска, с. Крилатица, Кратово. (805)

Свидетелство од I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Филка Алексовска, с. Крилатица, Кратово. (806)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Иљо Анџески, Скопје. (807)

Уверение бр. 01-1160/16 за завршен курс за стручно оспособување од занимањето ракувач на градежни машини, издадено од Скопје на име Милорад Т. Митревски, ул. „Перо Чичев“ бр. 10, Куманово. (808)

Работна книшка издадена од Скопје на име Светлана Божиновска, Скопје. (809)

Воена книшка издадена од Петровец на име Добри Стојановски, Скопје. (810)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Тодорка Божарова, Скопје. (811)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Горан Николовски, Скопје. (812)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Љубица Горѓевиќ, Скопје. (813)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од основното училиште „Мирче Ацев“ — Скопје на име Стефанка Николовска, Скопје. (814)

Свидетелство издадено од Едногодишното дактилографско училиште во Скопје на име Стефанка Николовска, Скопје. (815)

Воена книшка издадена од Скопје на име Ремзи Шашивари, Скопје. (816)

Индекс бр. 14996, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Сашо Сигеровски, Скопје. (817)

Работна книшка издадена од Скопје на име Трајан Дескоски, Скопје. (818)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Градежното техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје — Геодетски отсек на име Благоја Стојанов, Скопје. (819)

Работна книшка издадена од Делчево на име Невена Станковска, Скопје. (820)

Работна книшка издадена од Скопје на име Шукри Амитовски, Скопје. (821)

Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „Даме Груев“ — Скопје на име Трајан Дескоски, Скопје. (822)

Свидетелство за I година, издадено од АСУЦ во Скопје на име Чедомир Петровиќ, Скопје. (823)

Свидетелство за квалификуван сидар, издадено од ГИЦ — Скопје на име Љубомир Јовановски, Куманово. (824)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Училиштето „Д. Јована“ — Прилеп на име Лидија Петкоска, ул. „Тризла“ бр. 337, Прилеп. (825)

Свидетелство за VII одделение, издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Викторија Горѓиоска, ул. „В. Циривири“ — 4, Прилеп. (826)

Здравствена легитимација на име Миродија Еминоска, Прилеп. (827)

Здравствена легитимација на име Стојна Магероска, ул. „Тризла“ бр. 113, Прилеп. (828)

Индекс на име Владо Пајмакоски, ул. „Републиканска“ 12, Прилеп. (829)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од училиштето „К. Гаврилоски“ — Прилеп на име Крсте Благодушоски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 126, Прилеп. (830)

Свидетелство за VIII одделение (вечерно) на име Петре Козароски, ул. „Ленин“ бр. 237, Прилеп. (831)

Ученичка книшка на име Горѓи Атанасоски, ул. „Раде Иваноски“ бр. 65, Прилеп. (832)

- Сидаро-гесарско уверение на име Миле Огнаношки, с. Милошево, Крушево. (833)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цвете Цветкоски, с. Ново Село, Вруток, Гостивар. (834)
- Свидетелство за квалификуван машинбравар на име Мазлам Османи, с. Речане, Гостивар. (835)
- Лична карта на име Шакир Шакири, ул. „Бл. Тоска“ бр. 149, Тетово. (836)
- Уверение бр. 21 за столарски занает на име Драге Војноски, с. Пожаране, Гостивар. (837)
- Свидетелство за V одделение основно училиште на име Безат Садику, ул. „Слободан Пепоски“ бр. 10, Гостивар. (838)
- Ученичка книшка и свидетелство од I година, издадени од У. Ц за неметали — Гостивар на име Дончо Горѓевски, с. Беловиште, Гостивар. (839)
- Свидетелство за VIII одделение на име Павле Бугариноски, Берово. (840)
- Свидетелство за IV одделение на име Даница Шуманска, Берово. (841)
- Ученичка книшка од IV клас, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Драги Бојковски, ул. „Нар. Револуција“ бр. 74, Куманово. (842)
- Здравствена легитимација на име Џафери Исни, с. Падалиште, Гостивар. (843)
- Здравствена легитимација на име Верка Јаковлеска, с. Железна Река, Гостивар. (844)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мустафа Ј. Алиевски, Берово. (845)
- Свидетелство на име Илија Костадинов, с. Трсино, Винаца. (846)
- Работна книшка издадена од ОС — Винаца на име Ристо Крстев Трајчев, с. Истибање, Винаца. (847)
- Работна книшка издадена од Прилеп на име Јован Куновски, с. Бешиште, Прилеп. (848)
- Оружен лист на име Рамис Мамути, с. Д. Палчиште, Тетово. (849)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Асиме Имери, с. Боговиње, Тетово. (850)
- Лична карта на име Ејуп Беџети, с. Јажинце, Тетово. (851)
- Работна книшка на име Ејуп Беџети, с. Јажинце, Тетово. (852)
- Свидетелство од I и II година на име Сефедин Аземи, с. Доброште, Тетово. (853)
- Лична карта на име Хасибе Ајрули, ул. „108“ бр. 28, Тетово. (854)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сервет Р. Алили, с. Порој, Тетово. (855)
- Ученичка книшка за VI одделение на име Нездат Рамадани, с. Градец, Тетово. (856)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Шинази Халили, с. Врапчиште, Гостивар. (857)
- Ученичка книшка на име Шефит Иљази, с. Лавкавица, Гостивар. (858)
- Ученичка книшка на име Абдил Бастри, с. Чегране, Гостивар. (859)
- Свидетелство за VIII одделение на име Осман Османи, ул. „Бошко Цветкоски“ бр. 10, Гостивар. (860)
- Здравствена легитимација на име Славка Лефкоска, ул. „Душко Поповиќ бр. 10, Гостивар. (861)
- Сообраќајна книшка бр. 3450/73, ТЕ 9807 на Медицински центар, Гостивар. (862)
- Свидетелство за VIII одделение на име Илми Јонузи, с. Чајле, Гостивар. (863)
- Свидетелство на име Иљаз Јонузи, с. Чајле, Гостивар. (864)
- Свидетелство од II година индустриско училиште на име Махир Куртиши, ул. „18 Ноември“ бб, Гостивар. (865)
- Свидетелство за VII одделение на име Сетки Хајредини, с. Неготино Гостивар. (866)
- Свидетелство за VIII одделение, на име Јован Ковачки, с. Владимирово, Берово. (867)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љуба Раслашкова, с. Владимирово, Берово. (868)
- Воена исправа издадена од В П — Сремска Каменица на име Митре Китановски, ул. „Коста Абрашевиќ бр. 321, Битола. (869)
- Свидетелство за завршен I клас гимназија — Прилеп на име Благица Блажеска, Македонски Брод. (870)
- Свидетелство за VIII одделение на име Страпо Трајкоски, ул. „Б. Шукукоски“ бр. 22, Варош, Прилеп. (871)
- Лична карта на име Димитар Пецовски, Драчево, ул. „1 мај“ бр. 2, Скопје. (872)
- Работна книшка на име Слободанка Пецовска Драчево, ул. „1-ви мај“ бр. 2, Скопје. (873)
- Уверение — сидарско издадено од Прилеп на име Костадин Ристески, с. Бонче, Прилеп. (874)
- Свидетелство од IV одделение, издадено од с. Лагово — Прилеп на име Пецо Ристески, с. Штавица, Прилеп. (875)
- Диплома за квалификувана плетачка на име Роза Петрова, ул. „Киро Чучук“ бр. 50, Т. Велес. (876)
- Здравствена легитимација на име Бобан Петрушев, ул. „Љубен Весов“ бр. 35, Т. Велес. (877)
- Здравствена легитимација на име Иван Николов, Т. Велес. (878)
- Сервисна книшка бр. М. 007882-481941 на име Борис Кузманоски, ул. „Ило Јовчески“ бр. 2, Прилеп. (879)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Раде Недевски, ул. „М. Ацев“ бр. 176, Прилеп. (880)
- Работна книшка издадена од Куманово на име Слободан Петрушевски, ул. „Тода Бумба“ бр. 17, Куманово. (881)
- Свидетелство од IV одделение на име Спасена Ангелкоска, с. Долна Јеловица, Гостивар. (882)
- Уверение од сидарски смер на име Мунир Османи, с. Теарце, Тетово. (883)
- Диплома од осумгодишно училиште на име Велибор Симовски, с. Здуње, Гостивар. (884)
- Свидетелство за VIII клас на име Сахит Зибери, с. Стримница, Тетово. (885)
- Свидетелство од VI клас гимназија на име Осман Вебиу, ул. „Џетинска“ бр. 7, Тетово. (886)
- Свидетелство за VIII одделение на име Виолете Џамбоска, с. Смојмирово, Берово. (887)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јорданка Петровска, с. Смојмирово, Берово. (888)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Пехчево на име Дарина Матевска, с. Чифлик, Берово. (889)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Сулејман Рушит Рушити, с. Радуша, Скопје. (890)
- Уверение за завршен швајсер — издадено од Заводот за запослување — Прилеп на име Љубен Бошески, с. Чумово, Прилеп. (891)
- Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Училиштето „Р. Левката“ — Прилеп на име Трајче Рувчески, ул. „5-та прилепска бригада“ бр. 5/3-1, Прилеп. (892)
- Работна книшка бр. 402/710861 на име Стоиман Пешев, ул. „М. Тито“ бр. 208, Кр. Паланка. (893)
- Диплома на име Али Бекиров, ул. „В. Шојлев“ бр. 28, Т. Велес. (894)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Зијаедин Абази, с. Врапчиште, Гостивар. (895)
- Сообраќајна дозвола за патничко возило за става 750, ТЕ 106-64 на име Калаш Салиу, с. Добри Дол, Гостивар. (896)
- Лична карта на име Нуредини Неџати, с. Пирок, Тетово. (897)
- Свидетелство за VIII одделение издадено од „Д. Иљо Малишевски“ — Берово на име Дафинка Буовска, Берово. (898)

- Свидетелство за VI одделение на име Екрем Сулиманов, Берово. (899)
- Свидетелство за VIII одделение на име Симеон Михајлов, Ваница. (900)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Ке-маил Мустафоски, ул. „П. Крстески“ бр. 3, Прилеп. (901)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од училиштето „Рампо Левката“ на име Харалампи Долгоски, ул. „Мирче Ацев“ бр. 17, Прилеп. (902)
- Свидетелство од III одделение, издадено од „Климент Охридски“ на име Васе Тодорова, ул. „Ленин“ бр. 140, Прилеп. (903)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зихнија Торик, с. Житоше, Прилеп. (904)
- Свидетелство за IV одделение на име Вендо Стојаноски, с. Беловодица, Прилеп. (905)
- Работна книшка на име Чедо Стојановски, с. Карловце, Куманово. (906)
- Свидетелство за IV одделение на име Брва Назиф, с. Дебреше, Гостивар. (907)
- Свидетелство за завршено II година Средно економско училиште на име Верица Каранфило-ска, Гостивар. (908)
- Уверение за сидаро тесар на име Паскал Цветаноски, ул. „Беличица“ бр. 54, Гостивар. (909)
- Возачка дозвола бр. 2620 на име Велиу Исмаил, с. Форино, Гостивар. (910)
- Свидетелство за IV одделение на име Асип Махмуди, ул. „Тоде Богданоски, 66, Гостивар. (911)
- Работна книшка на име Хајрула Усеини, с. Лакавица, Гостивар. (912)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Рафи З. Мустафа, с. Г. Лешница, Тетово. (913)
- Сидарско уверение на име Љика Мемет, ул. „113“ бр. 20, Тетово. (914)
- Воена книшка на име Никола Ј. Тутунџиски, с. Чифлик, Берово. (915)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мара Маденова, с. Чифлик, Пехчево, Берово. (916)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нада Пачарска с. Будинарци, Берово. (917)
- Свидетелство на име Драгица Костевска, с. Русиново, Берово. (918)
- Свидетелство на име Дивна Радинска, Берово. (919)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драгица Мрковска, Берово. (920)
- Свидетелство на име Стојка Димитрова, Ваница. (921)
- Воена дозвола бр. 35 за управување со инженерска машина од В.П. 7700/6 — Прилеп на име Димитар Митев с. Звезгор, Делчево. (922)
- Свидетелство издадено од ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Блатец на име Ружа Арсова, с. Липец, Блатец. (923)
- Работна книшка бр. 1056 на име Ванчо Стојановски, ул. „Загребачка“ бр. 7, Делчево. (924)
- Возачка дозвола бр. 4894, издадена од СВР — Тетово на име Цветан Несими, ул. „Б. Кочоски“ бр. 67, Тетово. (925)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Саљим Зулфија, с. Липково, Куманово. (926)
- Лична карта издадена од Тетово на име Цвдет Несими, ул. „Б. Кочоски“ бр. 67, Тетово. (927)
- Лична карта издадена од Тетово на име Исен Мустафаи, с. Лисец, Тетово. (928)
- Свидетелство на име Самет Хусеини, ул. „Петинска“ бр. 8, Тетово. (929)
- Возна дозвола бр. 5431, издадена од СВР — Тетово на име Предраг Арсиќ, ул. „Илинденска“ бр. 43/22, Тетово. (930)
- Воена книшка на име Миле М. Стојановски, с. Старавина, Битола. (931)
- Воена книшка на име Димитрија Својчароски, с. Г. Кочивари, Прилеп. (932)
- Диплома за В.К. мајстор, издадена од Прилеп на име Бранко Богески, с. Дебреше, Прилеп. (933)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Основното училиште „Пецо Даскало“ с. Долнени на име Блага Јовческа, с. Долнени, Прилеп. (934)
- Свидетелство за VI одделение на име Марија Тошеска, ул. „Ц. Илиески“ бр. 97, Прилеп. (935)
- Свидетелство од I и II година, издадени од Училишниот центар „И. И. Цветан“ — Прилеп на име Верка Насеска, ул. „М. Ацев“ бр. 64, Прилеп. (936)
- Свидетелство за II одделение на име Драгица Ванчоска, с. Браилово, Прилеп. (937)
- Ученичка книшка за VI одделение, издадена од с. Дупјачани, на име Ратка Ангелеска, с. Забрчани, Прилеп. (938)
- Свидетелство од III година индустриско училиште на име Бајрам Амичи, с. Речане, Гостивар. (939)
- Ученичка книшка на име Калиси Илир, ул. „Ч. Филиповски“ бр. 104, Гостивар. (940)
- Свидетелство на име Мире Ристески, ул. „Н. Н. Фазанерија“, Гостивар. (941)
- Воена книшка на име Драги Б. Костадинов, с. Крупиште, Штип. (942)
- Воена книшка на име Димитар Крамарски, с. Црник, Берово. (943)
- Свидетелство на име Душка Чибанска, ул. „М. Тито“ бр. 61, Берово. (944)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Ванчо Прке“ — Делчево на име Жарко Спасов Димитровски, с. Бигла, Делчево. (945)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Лиле Блажевска, Скопје. (948)
- Работна книшка издадена од Д. Хисар на име Сандо Ристевски, Скопје. (949)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Абдула Хасан, Скопје. (950)
- Диплома бр. 555 од 25. VI. 50 год., издадена од Економскиот техникум во Скопје на име Душанка Тодор Цанева, Скопје. (951)
- Воена книшка издадена од Шабац на име Сахид Иса Сарачини, Скопје. (952)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Мирадије Елмази, Скопје. (953)
- Воена книшка издадена од Илирска Бистрица — Словенија на име Камбер Џафери, Скопје. (954)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Умерзат Мустафова, Скопје. (955)
- Диплома за завршено средно техничко училиште, издадена од Училишниот центар при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име Борис Котевски, Скопје. (956)
- Воена здравствена легитимација издадена од Скопје на име Ружица Темелкоска, Скопје. (957)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Тина Ѓорѓи Кирилова, Скопје. (958)
- Работна книшка издадена од Делчево на име Богатин Воинов, Делчево. (959)
- Воена книшка издадена од Иванград на име Хамдија Кочан, Скопје. (960)
- Воена здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Никола Пантелиќ, Скопје. (961)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Локвица — М. Брод на име Алексо Миленкоски, Скопје. (962)
- Индекс бр. 4538, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Мустафа Суктени, Скопје. (963)

- Работна книшка издадена од Куманово на име Јоско Младеновски, Скопје. (964)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Фетија Кадри, Скопје. (965)
- Воена книшка издадена од Крушевац на име Ракип Нуиши, Скопје. (966)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Сабрија Сулемани, Скопје. (967)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Браќа Миладинови“ с. Миладиновци, Скопско на име Верка Спасовска, Скопје. (968)
- Воена здравствена легитимација издадена од Скопје на име Ампо Максимовски, Скопје. (969)
- Ученичка книшка за IV одделение, издадена од Основното училиште во с. Сарај на име Илија Димишков, Скопје. (970)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Јовица Капетановски, Скопје. (971)
- Индекс бр. 300, издаден од Архитектонскиот факултет во Скопје на име Љубица Велковска, Скопје. (972)
- Уверение за готвач, издадено од Угостителското училиште во Скопје на име Ислам Мустафи, Скопје. (973)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Жаклина Филиповска, Скопје. (974)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Дончо Ристовски, Кр. Паланка. (975)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Коста Панче Тодоровски, Скопје. (976)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Загорка Јовановска, Г. Петров. (977)
- Пасош на име Хајраден Селими, с. Пирок, Тетово. (978)
- Свидетелство за осумгодишно училиште на име Сулкуфли Сулејмани, с. Боговиње, Тетово. (979)
- Возачка дозвола бр. 6603, издадена од СВР — Тетово на име Авзи Сулејмани, с. Жеровјане, Тетово. (980)
- Здравствена легитимација на име Трајан Тасевски, с. Веранци, Витола. (981)
- Ученичка книшка од VI одделение на име Елена Игнатоска, ул. „11 Октомври“ бр. 53, Прилеп. (982)
- Свидетелство од VIII одделение на име Петре Цуцуловски, с. Палчиште, Прилеп. (983)
- Воена книшка издадена од В.П. 7640/14 на име Бранко Станковски, с. Пројевце, Куманово. (984)
- Воена книшка на име Јашари Тефика Неџати, с. Никуштак, Куманово. (985)
- Воена книшка издадена од В.П. 1542/12 — Крагујевац на име Илјази Мустафа Сабри, с. Лојане, Куманово. (986)
- Работна книшка на име Азим З. Муртезов, Ресен. (987)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хиријет Касами, с. Стримница, Тетово. (988)
- Земјоделска книшка на име Муртезан Исмани, с. Челопек, Тетово. (989)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стефанка Дабеска, ул. „18 ноември“ бр. 6, Гостивар. (990)
- Ученичка книшка на име Зоран Костоски, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 64, Гостивар. (901)
- Уверение за Р. Т. В. механичар на име Алириза Демири, с. Г. Седларце, Гостивар. (992)
- Ученичка книшка на име Тасим Алили, ул. „18 Ноември“ бр. 176, Гостивар. (993)
- Возачка дозвола бр. 3621 на име Џафер Селими, с. Лакавица, Гостивар. (994)
- Сообраќајна дозвола ТЕ 137-47 на име Џафер Селими, с. Лакавица, Гостивар. (995)
- Свидетелство од осумгодишно училиште на име Назим Абази, с. Вруток, Гостивар. (996)
- Полномошна бр. 03-4805/2, 03-4794/2, 03-4781/2, 03-4811/2, 03-4151/2 и 03-4950/2, издадени за време од 24. X. 1974 до 31. X. 1974 година, на име Земјоделско индустриски комбинат — Тетово. (997)
- Работна книшка на име Назми Мехмети, с. Г. Баница, Гостивар. (998)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ештреф Шабани, с. Добридол, Гостивар. (999)
- Сообраќајна книшка ТЕ 14648 на име Крсто Манасиески, с. Волковија, Гостивар. (1000)
- Свидетелство за III година индустриско училиште на име Лазар Миоски, ул. „Г. Делчев“ бр. 78, Гостивар. (1001)
- Свидетелство за VIII одделение на име Меват Асани, с. Равен, Гостивар. (1002)
- Воена книшка на име Тодор Стојанов, ул. „Бел Камен“ бр. 8, Штип. (1004)
- Работна книшка на име Фердо Стоиленов, с. Звезгор, Делчево. (1005)
- Здравствена легитимација на име Вера Јованоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 111, Прилеп. (1006)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Пијаде“ — Прилеп на име Орде Гунески, ул. „М. Пијаде“ бр. 257, Прилеп. (1007)
- Свидетелство за I клас гимназија на име Слободан Петроски, ул. „Орде Чопела“ бр. 6, Прилеп. (1008)
- Свидетелство за III клас гимназија на име Слободан Петроски, ул. „Орде Чопела“ бр. 6, Прилеп. (1009)
- Работна книшка на име Васе Поповски, ул. „Драги Шутев“ бр. 27, Куманово. (1010)
- Диплома за занаетчиско школо на име Страшко Трајковски, Куманово. (1011)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од с. Владимирово на име Мирјана Ј. Свињарска, с. Владимирово, Берово. (1012)
- Работна книшка издадена од Општинското собрание — Винаца на име Петар Милушев Ампов, ул. „Маршал Тито“ бр. 60, Винаца. (1013)
- Свидетелство за I клас хемиско техничко училиште на име Соња Лазаревска, ул. „Перо Чичо“ бр. 41, Куманово. (1014)
- Возачка дозвола бр. 1821/1970 на име Наум Ристанчески, ул. „Н. Парапунов“ бр. 109, Гостивар. (1015)
- Ученичка книшка на име Снежана Јованоска, с. Куново, Гостивар. (1016)
- Ученичка книшка на име Изет Шерифи, с. Чајле, Гостивар. (1017)
- Воена книшка на име Александар Вртковски, с. Д. Чарлија, Витола. (1018)
- Индекс бр. 1172-75 на име Лидија Димоска, кеј „1-ви мај“ бр. 13, Прилеп. (1019)
- Свидетелство од VIII одделение на име Киро Китаноски, с. Долнени, Прилеп. (1020)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Г. Делчев“ с. Никодин, Прилеп на име Драгица Горѓиеска, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 16, Кавадарци. (1021)
- Здравствена легитимација на име Лидија Веселиноска, с. Дупјачани, Прилеп. (1022)
- Воена книшка издадена од Дебар на име Кемал Алиоски, ул. „Д. Завој“ бр. 3, Прилеп. (1023)
- Работна книшка на име Стефан Николовски, ул. „30-ти Јули“ бр. 9, Куманово. (1024)
- Воена книшка на име Муса Селим Шакировиќ, ул. „Карл Маркс“ бр. 4а, Куманово. (1025)
- Работна книшка рег. бр. 5919, серија 468795 на име Азем Муртезов, ул. „Бигла“, Ресен. (1026)
- Ученичка книшка на име Неда Андрашиќ, ул. „ЈНА“ бр. 12, Гостивар. (1027)

- Ученичка книшка на име Велимир Столески, Гостивар. (1028)
- Свидетелство за основно училиште на име Мухамет Зибири, с. Форино, Гостивар. (1029)
- Здравствена легитимација на име Волче Шигловски, ул. „Јав. пат“ бр. 21, Битола. (1030)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Иванка Мартиновска, Скопје. (2753)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Јелица Георгиевска, Скопје. (2754)
- Индекс бр. 6012, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Александар Кандиќан, Скопје. (2755)
- Воена книшка издадена од В. П. 3672/1 — Постојна на име Миле Зотеvски, Скопје. (2756)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Владо Тасевски“ — Скопје на име Слоботка Јанева, Скопје. (2757)
- Воена книшка издадена од В. П. 6972/10 — Качарево на име Благоја Јаневски, Скопје. (2758)
- Воена книшка издадена од Нови Сад на име Петко Мирчевски, Скопје. (2759)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Низабег Имер, Скопје. (2760)
- Воена книшка издадена од Ријека на име Афет Сулејмани, Скопје. (2761)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Рашче на име Афет Сулејмани, Скопје. (2762)
- Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — с. Блатец — Кочани на име Зора Герасимова, Скопје. (2763)
- Свидетелство од III година индустриско училиште — машински смер на име Сандре Исаковски, ул. „Беличица“ бр. 64, Гостивар. (2846)
- Ученичка книшка за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Методи Митеvски — Брицо“ — Делчево на име Верица М. Димитровска, ул. „Трст“ бр. 10, Делчево. (2851)
- Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Основното училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Јованка Д. Брндеvска, ул. „Јане Сандански“ бр. 26, Делчево. (2852)
- Работна книшка на име Сулејман Адеми, Рудник Радуша, Г. Петров. (2853)
- Индекс бр. 138/66, издаден од Вишата економска школа во Прилеп на име Марија Марческа, ул. „Вера Циривири“ бр. 28, Прилеп. (2854)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „К. П. Мисирко“ — с. Ст. Лагово на име Панда Котеска, с. М. Руфци, Прилеп. (2855)
- Свидетелство за IV одделение на име Зулкуфли Саити, с. Синичане Тетово. (2858)
- Ученичка книшка за V одделение, издадена од Училиштето „Климент Охридски“ — Прилеп на име Стеvка Кадиниц, ул. „Б. Јовчески“ бр. 9, Прилеп. (2860)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од с. Манастирец на име Иван Киселоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (2863)
- Диплома за трговско училиште, издадена од трговски училишен центар во Скопје на име Снежана Станишковска, ул. „М. Пијаде“ бр. 47, Куманово. (2864)
- Работна книшка на име Никола Димески, ул. „Благоја Николоvски“ бр. 18, Прилеп. (477)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трајче Андреески, Прилеп. (478)
- Возачка дозвола бр. 4524, издадена од СВР — Прилеп на име Кирил Јовчески, ул. „Диме Најденко“ бр. 5, Прилеп. (479)
- Ученичка книшка од IV одделение на име Соња Апостолова, ул. „Ордан Цинот“ бр. 48, Т. Велес. (480)
- Свидетелство — препис бр. 20/74 и 22/74 за завршено школо за занимање во Никшиќ на име Хузеир Батиловиќ, с. Црквино, Т. Велес. (481)
- Ученичка книшка на име Радислав Угриноски, Гостивар. (482)
- Свидетелство и ученичка книшка за осмолетка на име Исмаил Лимани, с. Балиндол, Гостивар. (483)
- Свидетелство за VII одделение на име Фадил Синани, с. Речане, Гостивар. (484)
- Свидетелство за I клас неполна гимназија на име Невзат Сулејмани, с. Здуње, Гостивар. (485)
- Возачка дозвола на име Казим Илјази, с. Вруток, Гостивар. (486)
- Свидетелство за VIII одделение на име Раман Ј. Лимани, с. Равен, Гостивар. (487)
- Свидетелство од осумгодишно училиште на име Арслан Ракипи, с. Речане, Гостивар. (488)
- Уверение бр. 172/68 за пекар на име Сали Федар, Гостивар. (489)
- Воена книшка на име Ацо Трајков Анастасов, с. Стрмош, Пробиштип. (490)
- Свидетелство издадено од Централното основно училиште „Стиф Наумов“ с. Драмче на име Ратка С. Петровска, с. Ветрен, Делчево. (491)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Исак Рамадани, с. Раковец, Тетово. (492)
- Свидетелство за завршено образование во Електромашински училишен центар во Кочани на име Стоил Николов Петровски, Делчево. (493)
- Работна книшка издадена од ОС — Винаца на име Петар Т. Горгиев, ул. „Моша Пијаде“ бр. 12, Винаца. (494)
- Воена книшка на име Раде Петејчук, ул. „Републиканска“ бр. 12в, Прилеп. (495)
- Ученичка книшка за основно училиште на име Елизабета Дукоска, ул. „Нил Амстронг“ бр. 12, Прилеп. (496)
- Диплома за завршено средно економско училиште „Кузман Јосифовски Питу“ — Прилеп на име Љубица Падигачоска, с. М. Коњари, Прилеп. (497)
- Свидетелство за IV одделение на име Мирјана Дамјановска, с. Блаце, Тетово. (498)
- Лична карта на име Стеван Јобански, ул. „136“ бр. 1, Тетово. (499)
- Ученичка книшка од I до VII одделение на име Шабан Алији, с. М. Речица, Тетово. (500)
- Свидетелство од V одделение на име Гуласвире Селмани, с. Равен, Гостивар. (501)
- Свидетелство издадено од Основното учил. „Злате Дамјановски“ — Вруток на име Халит Мемети, с. Равен, Гостивар. (502)
- Слободна легитимација на име Алиу Несими, ул. „18 ноември“ бр. 48, Гостивар. (503)
- Ученичка книшка на име Зија Селмани, с. Чајле, Гостивар. (504)
- Возачка дозвола бр. 947 на име Ружди Абдулаи, с. Врапчиште, Гостивар. (505)
- Свидетелство на име Осман Несими, с. Вруток, Гостивар. (506)
- Уверение бр. 668/66 на име Рами Даути, с. Чегране, Гостивар. (507)
- Свидетелство од V одделение на име Казим Илјази, с. Вруток, Гостивар. (508)
- Воена книшка бр. АГ 41397, издадена од Собранието на општината Делчево на име Ванчо Горгиев Гариров, ул. „Острец“ бр. 13, Делчево. (509)
- Свидетелство за IV одделение на име Борис Трајковски, с. Лесково, Битола. (510)

- Свидетелство од I година, издадено од Специјалното текстилно училиште во Тетово на име Данило Стојаноски, ул. „Будимаш“ бр. 3/35, Прилеп. (511)
- Свидетелство од II година, издадено од Периодичното училиште „Перо Наков“ — Куманово на име Рајко Војковски, ул. „11 Октомври“ бр. 39/III-6, Куманово. (512)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сетки Ибрахими, с. Пирок, Тетово. (513)
- Здравствена легитимација на име Берат Муниши, с. Боговиње, Тетово. (514)
- Здравствена легитимација на име Кефсер Муниши, с. Боговиње, Тетово. (515)
- Здравствена легитимација на име Абдилбари Муниши, с. Боговиње, Тетово. (516)
- Здравствена легитимација на име Авни Муниши, с. Боговиње, Тетово. (517)
- Здравствена легитимација на име Имрија Муниши, с. Боговиње, Тетово. (518)
- Здравствена легитимација на име Есма Муниши, с. Боговиње, Тетово. (519)
- Здравствена легитимација на име Ваип Муниши, с. Боговиње, Тетово. (520)
- Уверение бр. 10/67 за положен испит електроинсталатер на име Тосум Селман Селмани, с. Равен, Гостивар. (521)
- Свидетелство за IV одделение на име Иван Петковски, с. Печково, Гостивар. (522)
- Свидетелство на име Алим Рамадани, с. Речане, Гостивар. (523)
- Свидетелство од VIII одделение на име Владимир Тошески, ул. „Цане Илиески“ бр. 97, Прилеп. (524)
- Здравствена легитимација на име Медо Адемоски, ул. „Д. Завој“ бр. 124, Прилеп. (525)
- Здравствена легитимација на име Идрис Адемоски, ул. „Д. Завој“ бр. 124, Прилеп. (526)
- Индекс и студентска легитимација ПА — Скопје на име Стеван Павлоски, ул. „Киро Фетак“ бр. 29, Прилеп. (527)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Муамер Решити, с. Врапчиште, Гостивар. (528)
- Ученичка книшка на име Кацо Сабри, ул. „С. Јованоски“ бр. 96, Гостивар. (529)
- Диплома за висококвалификуван бравар на име Јованка Давидоска, ул. „Б. Кидрич“, Гостивар. (530)
- Свидетелство на име Нимет Целадини, с. Валиндол, Гостивар. (531)
- Воена книшка на име Петар Б. Мицев, с. Василево, Струмица. (532)
- Свидетелство од V одделение издадено од с. Ракле на име Аница Николоска, с. Никодин, Прилеп. (533)
- Воена книшка издадена од В.П. 7071/4 — Пирот на име Стојан Доновски, с. Кокошиње, Куманово. (534)
- Свидетелство за II клас на име Камка Илиева, ул. „Индустриска“ бр. 39, Т. Велес. (535)
- Ученичка книшка на име Лазар Алтарџијев, ул. „Благој Леов“ бр. 36, Т. Велес. (536)
- Воена книшка на име Санде Тоновски, ул. „Киро Рогужаров“ бр. 23, Т. Велес. (537)
- Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Фикрије Шакири, ул. „Полог“ бр. 6, Тетово. (538)
- Здравствена легитимација на име Фериде Шакири, ул. „Полог“ бр. 6, Тетово. (539)
- Уверение од сидарска дејност на име Бедри-мунир Селмани, с. Врапчиште, Гостивар. (540)
- Свидетелство од V одделение на име Фаик Мислими, с. Лакавица, Гостивар. (541)
- Ученичка книшка на име Фаик Мисими, с. Лакавица, Гостивар. (542)
- Свидетелство од IV одделение на име Кемал Елези, с. Чајле, Гостивар. (543)
- Свидетелство за завршено V одделение на име Харун Салиу, с. Дебреше, Гостивар. (544)
- Уверение за слаткарска дејност на име Зул-бегар Демири, с. Врапчиште, Гостивар. (545)
- Здравствена легитимација бр. 122211 на име Халима Бабиќ, с. Лажани, Прилеп. (546)
- Здравствена легитимација на име Сабехето Бабиќ, с. Лажани, Прилеп. (547)
- Здравствена легитимација бр. 122213 на име Емина Бабиќ, с. Лажани, Прилеп. (548)
- Здравствена легитимација бр. 141500 на име Асмер Бабиќ, с. Лажани, Прилеп. (549)
- Свидетелство за I глас гимназија бр. 1570 на име Зоран Осман, ул. „Б. Кидрич“ бр. 14, Прилеп. (550)
- Индекс бр. 1435, издаден од ВЕШ на име Сенка Тошеска, с. Мажучиште, Прилеп. (551)
- Ученичка книшка од IV одделение на име Бошко Јорданоски, с. Небрегово, Прилеп. (552)
- Ученичка книшка од VI одделение на име Аслан Зејнули, с. Каменане, Тетово. (553)
- Работна книшка на име Душан Даилоски, с. Валиндол, Гостивар. (554)
- Свидетелство за VIII одделение на име Енвер Махмути, с. Присојница, Гостивар. (555)
- Ученичка книшка на име Мифтари Зилбери, с. Чајле, Гостивар. (556)
- Диплома за машинобравар, издадена од индустриско училиште на име Љупче Андриевски, с. Врапчиште, Гостивар. (557)
- Свидетелство за завршено IV одделение во с. Равен на име Бектеш Мифтари, с. Равен, Гостивар. (558)
- Свидетелство на име Славе Петров, с. Блатец, Винаца. (559)
- Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Тефик Лимани, с. Сопот, Куманово. (561)
- Воена книшка издадена од Марибор на име Цемаил Акеми, Скопје. (562)
- Воена книшка издадена од Зајечар на име Пајазит Фазли, Скопје. (563)
- Здравствена легитимација бр. 233361, издадена од Скопје на име Никола Митрев, Скопје. (564)
- Свидетелство за I година, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Биљана Главинчева, Скопје. (565)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Коле Неделковски“ Скопје на име Биљана Главинчева, Скопје. (566)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Горе Лазовски, Скопје. (567)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јосип Броз Тито“ нас. Влае на име Ана Пецевска, Скопје. (568)
- Свидетелство за положен испит за квалификуван возач, издадено од Школата со практична обука и Школата за ученици во стопанството „Млади радник“ подрачно оделење Градачец — Босна на име Осман Садриќ, Скопје. (569)
- Ученичка книшка за IV одделение, издадена од Основното училиште „Лазо Трповски“ — Скопје на име Мелита Донева, Скопје. (570)
- Работна книшка издадена од Скопје на име обука и школа ученика у привреди „Млади радник“ — Скопје на име Јелдаза Незири, Скопје. (571)
- Работна книшка издадена од Београд на име Елмаз Сулејмани, Скопје. (572)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Стојман Димитриевски, Скопје. (573)
- Воена книшка издадена од Сарајево Калиновиќ, на име Стојман Димитриевски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (574)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Даут Пљомај, Скопје. (575)
- Здравствени легитимации издадени од Скопје на име Ратко и Влатко Поповски, Скопје. (576)
- Слободна легитимација издадена од ГСП — Скопје на име Димитрија Андоновски, Скопје. (577)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Екрем Исмаиљи, Скопје. (578)
- Свидетелство за завршен стручен испит мотороводител на шински возила на име Љубе Цветковски, с. Долно Лисиче, Скопје. (579)

Свидетелство на име Зора Кузмановска, с. Зелениково, Скопје. (580)

Свидетелство за VIII одделение на име Драгица Петреска, с. Костинце, Прилеп. (581)

Работна книшка на име Ангел Спасовски, с. Коинце, Куманово. (582)

Работна книшка на име Крсто П. Стојмановски, с. Горно Којнаре, Куманово. (583)

Свидетелство за VIII одделение на име Ванче Георгиевски, с. Огут, Кр. Паланка. (584)

Воена легитимација за резервен офицер на име Драган Коцев, ул. „Ресавски“ бр. 1, Кавдарци. (585)

Воена книшка на име Кенан Рифати, с. Дабовјани, Струга. (586)

Свидетелство за VIII одделение на име Ирмија Мухареми, с. Лисец, Тетово. (587)

Свидетелство за VIII одделение на име Самат Мухареми, с. Лисец, Тетово. (588)

Свидетелство од VIII одделение на име Мевлон Мухареми с. Лисец, Тетово. (589)

Здравствена легитимација на име Пендије Амети, с. Боговиње, Тетово. (590)

Здравствена легитимација на име Магбуле Амети, с. Боговиње, Тетово. (591)

Лична карта на име Ислам Мурати, ул. „Цетинска“ бр. 18, Тетово. (592)

Свидетелство од VIII одделение на име Зибер В. Хемали, Тетово. (593)

Здравствена легитимација на име Аљил Ајредини, с. Боговиње, Тетово. (594)

Свидетелство од VI одделение на име Весир Узеири, с. Д. Бањица, Гостивар. (595)

Работна книшка на име Рамадан Хазири, с. Лакавица, Гостивар. (596)

Свидетелство од IV одделение на име Касим Асани, с. Беловиште, Гостивар. (597)

Свидетелство за основно училиште на име Стојан Јовановски, с. Дуф, Гостивар. (598)

Ученичка книшка за IV одделение, издадена од Осумгодишното училиште во с. Брод на име Александар Стојановски, с. Полог, Битола. (599)

Свидетелство за VIII одделение на име Димитри Ангелов Максимов, Кр. Паланка. (600)

Возачка дозвола издадена од Данска на име Баки Ферик, ул. 130 бр. 33, Тетово. (601)

Земјоделска здравствена легитимација на име Севиме Сеадини, с. Жељино, Тетово. (602)

Лична карта на име Хеваир Таири, ул. „Балиндолска“ бр. 45-а, Гостивар. (603)

Свидетелство на име Адем Карамани, ул. „Никола Парапунов“ бр. 66, Гостивар. (604)

Свидетелство од осмолетка на име Бељур Салиндолска“ бр. 45-в, Гостивар. (603)

Ученичка книшка на име Нејазин Синани, ул. „Слоб. Пепоски“ бр. 11, Гостивар. (606)

Свидетелство од V одделение на име Исени Назми, с. Лакавица, Гостивар. (607)

Работна книшка издадена од Собранието на општината — Винаца на име Трифун Симон Соколов, с. Лески, Винаца. (608)

Работна книшка издадена од Собранието на општината Делчево на име Славе В. Јовановски, ул. „Царевоселска“ бр. 14, Делчево. (609)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува
КОНКУРС

за реизбор на наставници и асистенти

а) Реизбор на наставници во сите наставнички звања по следните предмети:

1. Еден наставник по предметот подготовка на минерални сировини,
2. Еден наставник по предметот физичка хемија со електрохемија,

3. Еден наставник по предметот општа металургија со технолошко сметање,
4. Еден наставник по предметот општа хемија,
5. Еден наставник по предметот германски јазик.

б) Реизбор на асистенти по следните предмети:

1. Два асистента по предметот техничка физика,
2. Два асистента по предметот технолошки операции,
3. Еден асистент по предметот преработка на метали во пластична состојба,
4. Еден асистент по предметот физичка хемија со електрохемија,
5. Четири асистента по предметот аналитичка хемија,
6. Два асистента по предметот машински елементи со техничко цртање,
7. Еден асистент по предметот основи на физичка хемија со електрохемија,
8. Еден асистент по предметот електрометалургија и ретки метали,
9. Еден асистент по предметот увод во органска хемија,
10. Еден асистент по предметот општа хемиска технологија,
11. Еден асистент по предметот специјални चेљици и термичка обработка,
12. Еден асистент по предметот физичка металургија,
13. Еден асистент по предметот енергетика на металуршки печки.

Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ, Статутот на Факултетот и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на факултетот.

Кандидатите да приложат: препис од дипломата, биографија, список на стругните трудови односно научните трудови и примерок од трудовите.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.

Молбите, кандидатите можат да ги доставуваат секој работен ден во архивата на факултетот или преку пошта. (116)

Конкурсната комисија на Занатско-услужната задруга по водовод и парно греење „ЦЕНТРОВОД“ — Скопје

распишува
КОНКУРС

за избор на директор на задругата

Кандидатот покрај општите услови предвидени со позитивните законски прописи мора да ги исполнува и следните посебни услови:

— да е ВК водоинсталатер со над 20 години работен стаж.

Кандидатите покрај пријава мора да поднесат и докази дека ги исполнуваат условите барани по конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на задругата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (117)

Врз основа на чл. 39 од Статутот на ООЗТ — здравствен дом Крушево, Конкурсната комисија на ООЗТ — Здравствен дом — Крушево

распишува
КОНКУРС

за работното место:
— Директор на ООЗТ — Здравствен дом — Крушево (реизбор).

Кандидатот покрај општите услови предвидени со Законот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. Да има завршено медицински факултет:

а) лекар специјалист со положен стручен испит,
б) лекар од општа пракса со положен стручен испит.

2. Да има работно искуство во струката најмалку пет години.

3. Со молбата кандидатите треба да ги достават и следните документи:

— доказ за стручната подготовка,
— доказ за работното искуство,
— уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага (она важи за кандидатите што не се вработени во Здравствениот дом).

Личен доход по Самоуправната спогодба за распределба на личниот доход на Домот.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со некомплетни документи нема да се разгледуваат.

Молбите со потребните документи да се достават до конкурсната комисија на Здравствениот дом — Крушево. (118)

Конкурсната комисија за именување директор при Тутунското училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп,

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за именување директор на Училиштето

I. Покрај општите услови предвидени со ЗМОРЗТ, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

1. да има висока школска подготовка,

2. да има најмалку 5 години работно искуство во образовно-воспитна работна организација или тутунска струка, и

3. да се истакнува со педагошки и организациони способности.

II. Со молбата кандидатот задолжително доставува:

1. заверен препис од дипломата за завршено образование,

2. потврда за работен стаж ако доаѓа од друга работна организација,

3. уверение дека не е осудуван, и

4. уверение дека не е под истрага.

III. Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Училиштето.

Некомплетирани документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Личен доход според Самоуправната спогодба на Училиштето.

За денот на разгледувањето на молбите, кандидатите ќе бидат писмено известени. (119)

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

I. За избор на наставници во сите звања по предметите:

а) Во постојан работен однос:

1. Планирање со деловна политика,
2. Одбрани технолошки процеси.

б) Во постојан или дополнителен работен однос:

1. Операциони истражувања,
2. Деловна статистика,
3. Основи на статистиката,
4. Основи на маркетингот,
5. Стопанска статистика,
6. Основи на марксистичка филозофија,
7. Математика за економисти I,
8. Математика за економисти II,
9. Финансиски систем на СФРЈ,
10. Економика на индустријата,
11. Економетриски модели,
12. Методи на пресметка на производството.

Предметите за кои не ќе се пријават кандидати (што ги исполнуваат условите) во постојан работен однос, ќе бидат погполнети со наставници во дополнителен работен однос.

в) Во дополнителен работен однос

1. Просторна економија,
2. Демографија,
3. Економска географија,
4. Современи економски системи,
5. Методи на маркетинг истражување.
6. Познавање на стоките,
7. Руски јазик,
8. Англиски јазик,
9. Француски јазик,
10. Договори на стоковниот промет,
11. Меѓународен транспорт, шпедиција и осигурување,
12. Политика и економика на инвестициите,
13. Увод во научно-истражувачката работа,
14. Одбрани земјоделски технолошки процеси,
15. Основи на економската кибернетика,
16. Теорија на трошоците,
17. Деловни финансии,
18. Контрола и ревизија на работењето,
19. Меѓународни финансии,
20. Банкарство и банкарско работење,
21. Актуарска математика и осигурување.

II. За избор на соработници по предметите:

а) Во постојан работен однос во звањето помлад асистент:

1. Операциони истражувања,
2. Основи на економската кибернетика,
3. Основи на статистиката,
4. Математика за економисти II.

(За сите предмети по 1 асистент, а за математика за економисти II 2 асистента).

б) За избор на виш стручен соработник во дополнителен работен однос по предметот Специјални книговодства.

Условите за избор се регулирани со Законот за високото образование и Статутот на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот.

Конкурсот трае 30 дена од објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Советот на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор на наставници и соработници во смисла на чл. 112 од Законот за високото образование, и тоа:

— еден наставник (во сите звања) по предметот современи југословенски литератури;

— еден лектор по предметот руски јазик при Катедрата за славистика;

— еден лектор по предметот англиски јазик при Катедрата за англиски јазик и литература.

Кон пријавите таксирани со 2,00 динари, кандидатите треба да приложат: диплома за завршен филолошки факултет (соодветна група), куса биографија, список на објавени научни и стручни трудови и по еден примерок од трудовите. Пријавите со прилозите во 4 примероци се доставуваат до архивата на Филолошкиот факултет — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на Одлуката на Централниот работнички совет на Предилницата „Струмичанка“ — Струмица, донесена на 1. III. 1976 година и член 15 од Статутот на работната организација, Конкурсната комисија

распишува

К О Н К У Р С

за именување на раководители на следните работни места:

1. Раководител на производна служба,
2. Раководител на електро-погон,
3. Раководител на надворешен погон.

Кандидатот под реден број 1 треба да има завршено текстилен факултет.

Кандидатот под реден број 2 треба да има завршено електро-машински факултет — оддел електрика.

Кандидатот под реден број 3 треба да има завршено електро-машински факултет — машински оддел.

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат 5 години работно искуство во струката,

— да поседуваат морално-политички квалитети, Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со оригинални документи се доставуваат до Архивата на Предилницата со назнака за Конкурсната комисија.

Непотполните документи нема да се разгледуваат. (114)

СОДРЖИНА

	Страна
161. Одлука за помилување на осудени лица	401
162. Одлука за начинот на формирањето на цените во прометот на вештачки ѓубриња	401
163. Одлука за користење на дел од остварените приходи на одделни републички органи и организации	402
164. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1976 година	402
165. Одлука за определување на корисниците и износите на средствата за финансирање на целите на социјално-хуманитарните дејности и за развитокот на физичката култура во 1976 година	402
166. Одлука за распределба на приходот на Лотаријата на Македонија во 1976 година	403
167. Решение за утврдување престанување на функцијата претседател и за именување претседател на Републиката коми-	

сија за давање согласност за пополнување на работни места со неполно работно време	403
168. Решение за разрешување од должност потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи	403
169. Решение за именување членови на Заедничката комисија за распределба на здружените средства насочени за побрзано решавање на станбените потреби на учесниците од Народноослободителната војна	404
170. Решение за именување индивидуален работоводен орган на Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија	404
171. Одлука за користење на дел од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта во создавањето на инфраструктурни и други услови за развој во 1976 година	404

Општествени договори и самоуправни спогодби

184. Општествен договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во општините во 1976 година	405
--	-----

Општи акти на самоуправните интересни заедници

185. Одлука за утврдување на височината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците	407
186. Одлука за утврдување стапката на придонес за станбена изградба	408
187. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на основното образование за 1976 година	408
188. Одлука за утврдување стапка на придонесот за станбена изградба	408
189. Одлука за висината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови	409
190. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните за 1976 година	409
191. Одлука за давање согласност за прифаќање на договор за начинот на објавување на општински прописи од областа на даноци, придонеси и такси	410
192. Одлука за стапките и тарифата на придонесите на здравственото осигурување на работниците за 1976 година	410
193. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци	411
194. Одлука за стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година	411
195. Одлука за определување на основици за пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување на самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници	411
196. Одлука за утврдување стапката на придонесите за станбена изградба за 1976 година	412

Прописи на општинските собранија

197. Одлука за општинските даноци на граѓаните	412
--	-----